

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 12

Год. LXII

Вторник, 31 јануари 2006

Цена на овој број е 350 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
156. Уредба за видот, големината и организирањето на силите за заштита и спасување...	2	168. Изменување на лиценца под бр. 19-3149/1 од 25.08.2005 година издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. "Братство и Единство" бб во Дебар.....	46
157. Уредба за висината и начинот на остварувањето на надоместокот на граѓаните во извршувањето на правата и должностите во заштитата и спасувањето.....	3	169. Дополнување на лиценца под бр. 23-3925/1 од 08.11.2004 година издадена на Трговското друштво за игри на среќа, производство, трговија и услуги "МАКТРИКС" увоз-извоз ДООЕЛ Охрид за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. "Македонски Просветители" бб во Охрид.....	46
158. Одлука за определување на цената на градежно изградено земјиште под објект, при продажба на објектот Светски бизнис центар.....	17	170. Изменување и дополнување на лиценца под бр. 19-4786/1 од 22.12.2005 година издадена на Друштвото за угостителство, туризам и услуги "МАКОТЕН" ДООЕЛ Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во играчница (казино) што се наоѓа во хотелскиот комплекс "ФЛАМИНГО" во Гевгелија, граничен премин Богородица.....	46
159. Одлука за образување на работни групи за подготовка на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија и подготовка на преговарачките позиции за преговори за членство во Европската унија.....	17	171. Одлука за доделување на наградата "Мито Хаџи Василев - Јасмин" во 2005 година за остварување во областа на публицистиката и новинарството.....	47
160. Решение за определување на составот на работните групи за подготовка на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија и подготовка на преговарачките позиции за преговори за членство во Европската унија.....	24		
161. Програма за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2006 година.....	35	Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување	
162. Програма за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2006 година.....	36	26. Одлука за утврдување на процентот на ликвидни средства кај друштво за управување со пензиски фондови.....	47
163. Програма за инвестирање во животната средина за 2006 година.....	37	27. Одлука за ограничување на вложувањата во одделни видови инструменти различни од ограничувањата утврдени во член 107 од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.....	47
164. Програма за остварување на научно-истражувачката дејност, технолошкиот развој и техничката култура во Република Македонија за 2006 година....	38		
165. Програма за остварување на социјалната заштита за 2006 година.....	42		
166. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб....	45		
167. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб....	45		

	Стр.		Стр.
Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската унија кон кои се придружува/прифаќа Република Македонија на покана на ЕУ		5. Преглед на изјави на Претседателството на ЕУ (Њујорк, Женева, Виена), кон кои Република Македонија се придружила во периодот 1 јули - 31 декември 2005 година (Прилог 4).....	6
4. Преглед на декларации, заеднички позиции и изјави на ЕУ (Брисел) кон кои Република Македонија се придружила во периодот 1 јули - 31 декември 2005 година (Прилог 1).....	2	Огласен дел.....	1-64

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

156.

Врз основа на член 94 став 5 од Законот за заштита и спасување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/04 и 49/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.01.2006 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ВИДОТ, ГОЛЕМИНАТА И ОРГАНИЗИРАЊЕТО НА СИЛИТЕ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1

Со оваа уредба се уредува видот, големината и организирањето на силите за заштита и спасување.

II. ВИДОТ НА ЕДИНИЦИТЕ НА СИЛИТЕ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Член 2

Заради заштита и спасување на населението и материјалните добра од природни непогоди, епидемии, епизоотии, епифитотии и други несреќи во мир и војна се формираат специјализирани единици за заштита и спасување и универзални единици за заштита и спасување.

1. Специјализирани единици

Член 3

Специјализирани единици во републичките сили за заштита и спасување се:

- прва медицинска помош;
- згрижување на настрадано и загрозоено население;
- радиолошко, хемиска и биолошка деконтаминација;
- спасување од урнатини;
- извидување;
- расчистување на урнатини;
- спасување од високи објекти;
- заштита и спасување од поплави;
- заштита и спасување од пожари;
- заштита од неексплодирани убојни и експлозивни средства;
- заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло;
- заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло;
- логистичка поддршка и
- асанација на теренот.

Член 4

Специјализирани единици во просторните сили за заштита и спасување се:

- прва медицинска помош;
- противпожарна заштита;
- спасување од поплави;
- радиолошко, хемиска и биолошка деконтаминација;
- комунални работи;
- заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло;
- заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло;
- извидување на теренот и
- асанација на теренот.

Член 5

Во зависност од опасностите што можат да настанат при технолошкиот процес, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите имаат специјализирани единици од наведените во член 4 од оваа уредба.

2. Универзални единици

Член 6

Универзални единици во просторните сили за заштита и спасување се опремуваат, обучуваат и оспособуваат за давање на:

- прва медицинска помош;
- гасење на помали и почетни пожари;
- спасување на загрозоени и затрупани лица во плити урнатини;
- учество во засолнување и
- евакуација и згрижување на населението.

Универзални единици за заштита и спасување имаат и трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите кои немаат специјализирани единици, и кои имаат потреба од заштита и спасување на населението и материјалните добра.

III. ГОЛЕМИНА НА ЕДИНИЦИТЕ НА СИЛИТЕ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Член 7

Специјализираните единици во републичките сили за заштита и спасување се во големина на одделение, вод и чета.

Специјализираните единици во просторните сили за заштита и спасување се во големина на одделение, вод и чета.

Специјализираните единици што ги имаат трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите се во големина на екипа, одделение и вод.

Член 8

Универзалните единици во просторните сили за заштита и спасување се во големина на вод.

IV. ОРГАНИЗАЦИЈА НА СИЛИТЕ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Член 9

Специјализираните и универзалните единици за заштита и спасување во својот состав имаат команди, командири и одреден број на извршители.

Командите се составени од командир, заменик командир и извршители.

Член 10

Штабовите за заштита и спасување што се формирани од страна на Република Македонија, единиците на локалната самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите во својот состав имаат:

- командант на штабот;
- началник на штабот и
- помошници на началникот на штабот и
- извршители за административно-технички и оперативни работи.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 11

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за организирање, подготвување и употреба на силите на цивилната заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 27/2003), и Решението за именување на команданти и началници на подрачните штабови за цивилна заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/ 2004).

Член 12

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-135/1
26 јануари 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

157.

Врз основа на член 130 став 2 и член 138 став 2 од Законот за заштита и спасување ("Службен весник на Република Македонија" бр.36/04 и 49/04) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.01.2006 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА НАДОМЕСТОКОТ НА ГРАЃАНИТЕ ВО ИЗВРШУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ ВО ЗАШТИТАТА И СПАСУВАЊЕТО

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1

Со оваа уредба се определува висината на надоместокот на граѓаните повикани заради извршување на правата и должностите од областа на заштитата и спасувањето во врска со учеството во силите за заштита и спасување што ги формира Републиката, како и начинот на остварување на надоместокот на граѓаните повикани за извршување на правата и должностите од областа на заштитата и спасувањето.

II. ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА НАДОМЕСТОКОТ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ ВО ЗАШТИТАТА И СПАСУВАЊЕТО

Член 2

Висината на надоместокот за извршување на должностите во силите на заштитата и спасувањето изнесува:

1.	Командант на Главниот штаб за заштита и спасување	240%
2.	Началник на Главниот штаб за заштита и спасување	230%
3.	Помошници на началникот на Главниот штаб за заштита и спасување	220%
4.	Командант на регионален штаб за заштита и спасување	200%
5.	Началник на регионален штаб за заштита и спасување	180%
6.	Помошници на началникот на регионален штаб за заштита и спасување	170%
7.	Командир на чета	150%
8.	Раководител на тим за брз одговор	130%
9.	Командант на штаб за заштита и спасување во единиците на локалната самоуправа	125%
10.	Командант на штаб за заштита и спасување во трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби	125%
11.	Заменик командир на чета	
12.	Началник на штаб за заштита и спасување во единиците на локалната самоуправа	

13.	Помошници на началникот на штабот за заштита и спасување во единиците на локалната самоуправа	
14.	Командир на вод	120%
15.	Извршител во тим за брз одговор	120%
16.	Членови на штаб за заштита и спасување во трговските друштва, јавни претпријатија, установи и служби	120%
17.	Заменик командир на вод	120%
18.	Командир на одделение	115%
19.	Заменик командир на одделение	115%
20.	Водител на екипа	110%
21.	Извршител за административно – технички и оперативни работи	

Член 3

Работодавецот каде што се вработени граѓаните од член 1 од оваа уредба, односно граѓаните кои вршат самостојна или професионална дејност поднесуваат барање за рефундација на паричниот надоместок исплатен на работникот за време на отсуството од работа заради извршување на правата и должностите од областа на заштитата и спасувањето.

Барањето за рефундација од став 1 на овој член се поднесува до Дирекцијата за заштита и спасување - подрачна организациона единица за заштита и спасување од каде граѓанинот е упатен на извршување на должности во рок од 30 дена од денот на извршувањето на правата и должностите во заштитата и спасувањето.

Барањето за рефундација се поднесува на Образец број 1.

Кон барањето за рефундација се приложува :

- потврда од Фондот на пензиско и инвалидско осигурување на Македонија за основицата за пресметување и наплатување на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување за лицата кои вршат самостојна или професионална дејност и

- потврда од Дирекцијата за заштита и спасување - подрачна организациона единица за заштита и спасување за присуство на граѓанинот на вежба, обука и други активности.

Надоместокот на плата за време на отсуството од работа поради извршување на правата и должностите од областа на заштитата и спасувањето се исплаќа од Дирекцијата за заштита и спасување во корист на работодавецот каде што граѓаните се во работен однос, односно во корист на граѓанинот кој врши самостојна или професионална дејност.

Пресметката и исплатата од став 5 на овој член ја врши работодавецот, односно граѓанинот кој врши самостојна или професионална дејност.

Член 4

За остварување на надоместоците на граѓаните од член 1 на оваа уредба кои не се во работен однос, не вршат самостојна или професионална дејност, не признаат паричен надоместок по основ на невработеност или не остваруваат право на пензија, граѓаните даваат изјава на Образец број 2.

Надоместокот од став 1 на овој член се исплаќа според Образец број 3.

Пресметката на надоместокот се врши со делење на основицата со 30 дена и добиената дневница се множи со бројот на деновите за кои се исплаќа надоместокот.

Член 5

Разликата од надоместокот на платата, пензијата или другите парични примања на граѓаните распоредени на должности во резервниот состав на силите за заштита и спасување до висината на платата на вработените во Дирекцијата за заштита и спасување, доколку надоместокот е понизок од платата согласно член 129 од Законот за заштита и спасување се исплаќа на Образец бр. 4.

Член 6

Разликата од надоместокот на платата, пензијата или другите парични примања на граѓаните распоредени на должности во силите за заштита и спасување што ги формира Републиката, до висината на надоместокот за извршување на должностите во силите за заштита и спасување, доколку надоместокот на платата, пензијата или другите парични примања е понизок од надоместокот за извршување на должностите во силите за заштита и спасување согласно член 130 став 1 од Законот за заштита и спасување, се исплаќа според Образец број 5.

Член 7

Времето кое граѓаните го поминале во извршување на правата и должностите во заштитата и спасувањето се утврдува врз основа на евиденцијата на Дирекцијата за заштита и спасување - подрачната организациона единица за заштита и спасување која го извршила повикувањето и единицата каде граѓаните ги извршувале должностите во заштитата и спасувањето, (Образец број 6).

Член 8

За остварување на надоместокот на трошоците за превоз согласно член 131 став 2 од Законот за заштита и спасување, граѓаните приложуваат возни билети, односно даваат изјава на образец број 7, дека и покрај постоење на организиран јавен превоз, за доаѓање до местото на јавување кое е над 2,5 км, оддалечено од местото на живеење користеле сопствено возило. Надоместокот на трошоците за превоз се исплаќа според Образец број 8.

За остварување на надоместокот на трошоците за превоз направени со возило за правците во кои нема организиран јавен превоз согласно член 131 став 3 од Законот за заштита и спасување, граѓаните даваат изјава на Образец број 9.

Член 9

Надоместокот на дневните трошоци од став 4 на член 131 од Законот за заштита и спасување се исплаќа според Образец број 10.

Член 10

За остварување на надоместокот на трошоците за сместување согласно член 131 став 5 од Законот за заштита и спасување, граѓаните приложуваат сметка на стварните трошоци за сместување во хотели до "Б" категорија.

Член 11

Надоместокот за дополнително ангажирање во републичките сили за заштита и спасување, доколку на време на извршувањето на должностите се обезбедени бесплатен превоз, бесплатна исхрана и бесплатно сместување – ноќевање согласно член 132 од Законот за заштита и спасување, се исплаќа според Образец бр. 11.

Член 12

За остварување на надоместокот на еднакратна парична помош во случај на повреда и оштетување на организмот согласно член 134 од Законот за заштита и спасување, граѓаните поднесуваат писмено барање до Дирекцијата за заштита и спасување, кон кое приложуваат наод, оценка и мислење од лекарска комисија.

Член 13

Надоместокот на еднакратната парична помош во случај на смрт или загинавање согласно член 133 од Законот за заштита и спасување и надоместокот за погребните и други трошоци согласно член 135 од Законот за заштита и спасување, ги исплаќа Дирекцијата за заштита и спасување на член од семејството на умрениот, односно загинатиот граѓанин со кој живеел во заедница, во рок од 10 дена од денот на добивањето на известувањето за настанатата смрт од подрачната организациона единица за заштита и спасување.

Член 14

Надоместокот на граѓаните ангажирани како предавачи во обуката за заштита и спасување согласно член 136 став 1 од Законот за заштита и спасување се исплаќа според Образец бр. 12.

Член 15

Обрасците од број 1 до број 12 се составен дел на оваа уредба.

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 16

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престануваат да важат одредбите во членовите 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 од Уредбата за висината и начинот на остварување на надоместоците на граѓаните во извршувањето на правата и должностите во одбраната, кои се однесуваат на граѓаните повикани за извршување на права и должности во силите на цивилната заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/2003), кои се однесуваат на силите на цивилната заштита.

Член 17

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-136/1
26 јануари 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р Вlado Бучковски, с.р.

Образец бр. 1

До Дирекција за заштита и спасување

Барање за рефундирање на плата за месец _____

Во врска со надоместокот на плата на _____ кој беше отсутен од работа од _____ до _____ 20__ год., заради извршување на правата и должностите од областа на заштитата и спасувањето, молиме да ни ја рефундирате исплатената плата:

Нето плата за месец	Нето плата за ____ дена	Придонеси	Вкупен износ за рефундирање

Бараниот износ за рефундирање да го уплатите на жиро сметка _____

Деловна банка _____

Назив на Правното лице _____

Подносител на барањето _____

Пресметковен работник _____

М. П

Образец бр. 2

(име и презиме)

(место и адреса на живеење)

По барање на Дирекцијата за заштита и спасување ја давам следната

ИЗЈАВА

Под морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека не сум во работен однос, не вршам самостојна или професионална дејност, не примам паричен надоместок по основ на невработеност и не сум корисник на пензија.

Прилог: Доказ

(дата)

(потпис)

Дека изјавата е дадена од долу потпишаното лице, тврди и оверува:

(име и презиме на лицето во чие присуство е дадена изјавата)

(име и презиме)

Образец бр. 7

(место и адреса на живеење)

По барање на Дирекцијата за заштита и спасување ја давам следната

ИЗЈАВА

Под морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека при _____ доаѓање на всјбата го имам игубено возниот билет.

Изјавата ја давам заради исплата на надомест на патни трошоци, во висина _____ на цената на чинење на билетот за превоз

(дата)

(потпис)

Дека изјавата е дадена од долу потпишаното лице, тврди и оверува:

(име и презиме на лицето во чие присуство е дадена изјавата)

Образец бр. 9

(име и презиме)

место и адреса на живеење

По барање на Дирекција за заштита и спасување, ја давам следната

ИЗЈАВА

Под морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека за доаѓање да присуствувам на остварување на правата и должностите од областа на заштита и спасување немам користено јавно превозно средство бидејќи нема организиран јавен превоз до местото за јавување на поканата кое е над 2,5 км оддалечено од местото на живеење.

Изјавувам дека користев сопствено патничко возило, рег.бр. _____ на релација од _____ до _____.

Со возилото поминав _____ километри, сметано во двата правци, доаѓање и враќање и притоа го користев горивото _____
:упер-98,Д-2 и сл

(датум)

(потпис)

Дека изјавата е дадена од долу потпишаното лице, тврди и оверува:

(име и презиме на лицето во чие присуство е дадена изјавата)

158.

Врз основа на член 13, став 1 и 4 од Законот за градежно земјиште ("Службен весник на Република Македонија" бр. 53/01 и 97/01) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00, 12/03 и 55/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.01.2006 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГРАДЕЖНО ИЗГРАДНО ЗЕМЈИШТЕ ПОД ОБЈЕКТ, ПРИ ПРОДАЖБА НА ОБЈЕКТОТ СВЕТСКИ БИЗНИС ЦЕНТАР****Член 1**

Со оваа одлука за определува цена на градежно земјиште од КП бр. 12082/2 КО Центар 1 со површина од 1333 м², сопственост на Република Македонија, при продажба на објектот Светски бизнис центар, изграден на ова земјиште.

Член 2

Цената на земјиштето од член 1 на оваа одлука изнесува 50; Евра за 1 м², или вкупно 66.650; Евра, во денарска противвредност според среден курс на Народната банка на Република Македонија на денот на плаќањето.

Во цената на земјиштето од член 1 на оваа одлука не е засметан данокот на промет, трошоци за заверка на договорот како и трошоци за укинување на сопственоста и истите ќе бидат на товар на купувачот.

Член 3

Се овластува Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија при објавата на продажба на објектот Светски бизнис центар да ја објави и продажбата на земјиштето на кое е изграден објектот по цената од член 2 на оваа одлука.

Член 4

Средствата кои ќе се остварат од продажбата на земјиштето од член 1 на оваа одлука се приход на Буџетот на Република Македонија.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-335/1
26 јануари 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

159.

Врз основа на член 36 став 3, од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00, 12/03 и 55/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.01.2006 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА РАБОТНИ ГРУПИ ЗА ПОДГОТОВКА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА И ПОДГОТОВКА НА ПРЕГОВАРАЧКИТЕ ПОЗИЦИИ ЗА ПРЕГОВОРИ ЗА ЧЛЕНСТВО ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА****Член 1**

Со оваа одлука се образуваат работни групи за подготовка на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија и подготовка на преговарачките позиции за преговори за членство во Европската унија (во натамошниот текст ЕУ).

Член 2

Работните групи:

- определуваат кое министерство или друг орган на државната управа е надлежен за секој одделен правен акт на ЕУ;
- вршат усогласување на поглавјата во рамките на Национална програма за усвојување на правото на ЕУ;
- вршат подготовка и учествуваат во процесот на проверка на усогласеноста на националното право со правото на ЕУ (screening);
- вршат планирање на активностите и ги определуваат приоритетите за усогласување со правото на ЕУ;
- прават проценка на трошоците и потребните ресурси за градење на капацитетите за имплементација на законодавството;
- ги подготвуваат преговарачките позиции на Република Македонија во процесот на преговарање со ЕУ,
- вршат и други работи кои произлегуваат од подготовката на Националната програма за усвојување на правото на ЕУ и подготовката на преговарачките позиции за преговори за членство во ЕУ.

Член 3

Работните групи се составени од претставници на министерствата и другите органи на државната управа, како и претставници на други органи на државната власт и други органи и организации кои вршат јавни овластувања.

Работната група има раководител, заменик на раководителот, секретар, заменик секретар и членови.

За секоје поглавје на правото на ЕУ, според screening структурата се формира посебна работна група.

Член 4

Се образуваат триесет и пет работни групи со следниов состав:

- 1. Слободно движење на стоки**
- (1) Раководител - Министерство за економија**
- (2) Заменик раководител - Министерство за економија**
- (3) Секретар - Министерство за економија**
- (4) Заменик секретар - Министерство за економија**
- (5) Членови:**
 - Министерство за економија;
 - Министерство за здравство;
 - Министерство за финансии;
 - Министерство за внатрешни работи;
 - Министерство за култура;
 - Министерство за транспорт и врски;
 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
 - Министерство за животна средина и просторно планирање;
 - Министерство за надворешни работи;
 - Министерство за култура - Управа за заштита на културно наследство;
 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за ветеринарство;
 - Министерство за економија - Државен пазарен инспекторат;
 - Министерство за економија - Државен инспекторат за техничка инспекција;
 - Министерство за економија - Биро за метрологија;
 - Министерство за здравство - Биро за лекови;
 - Министерство за здравство - Дирекција за храна;
 - Министерство за финансии - Царинска управа;
 - Комисија за заштита на конкуренција;
 - Институт за стандардизација;
 - Институт за акредитација;
 - Државен завод за статистика;
 - Секретаријат за законодавство, и
 - Секретаријат за европски прашања.

2. Слободно движење на работници

(1) Раководител - Министерство за труд и социјална политика

(2) Заменик раководител - Министерство за труд и социјална политика

(3) Секретар - Министерство за труд и социјална политика

(4) Заменик секретар - Министерство за труд и социјална политика

(5) Членови:

- Министерство за труд и социјална политика;
- Министерство за образование и наука;
- Министерство за здравство;
- Министерство за правда;
- Министерство за внатрешни работи;
- Министерство за надворешни работи;
- Министерство за транспорт и врски;
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Министерство за финансии;
- Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија;
- Фонд за здравствено осигурување на Република Македонија;
- Агенција за супервизија за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување;
- Агенција за државни службеници;
- Агенција за вработување на Република Македонија;
- Државен завод за статистика;
- Секретаријат за законодавство, и
- Секретаријат за европски прашања.

3. Право на основање и слобода на давање на услуги

(1) Раководител - Министерство за финансии

(2) Заменик раководител - Министерство за финансии

(3) Секретар - Министерство за финансии

(4) Заменик секретар - Министерство за финансии

(5) Членови:

- Министерство за финансии;
- Министерство за транспорт и врски;
- Министерство за образование и наука;
- Министерство за економија;
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Министерство за здравство;
- Министерство за труд и социјална политика;
- Министерство за правда;
- Народна банка на Република Македонија;
- Комисија за информатичка технологија;
- Комисија за хартии од вредност;
- Државен завод за статистика;
- Секретаријат за законодавство, и
- Секретаријат за европски прашања.

4. Слободно движење на капиталот

(1) Раководител - Министерство за финансии

(2) Заменик раководител - Народна Банка на Република Македонија

(3) Секретар - Министерство за финансии

(4) Заменик секретар - Министерство за финансии

(5) Членови:

- Министерство за економија;
- Министерство за финансии;
- Министерство за надворешни работи;
- Министерство за правда;
- Министерство за финансии - Дирекција за спречување на перење на пари;
- Министерство за финансии - Државен девизен инспекторат;

- Централен регистар на Република Македонија;

- Народна банка на Република Македонија;

- Комисија за хартии од вредност;

- Агенција за странски инвестиции на Република Македонија;

- Државен завод за статистика;

- Генерален секретаријат на Влада на Република Македонија

- Секретаријат за законодавство, и

- Секретаријат за европски прашања.

5. Јавни набавки

(1) Раководител - Министерство за финансии – Биро за јавни набавки

(2) Заменик раководител - Министерство за финансии – Биро за јавни набавки

(3) Секретар - Министерство за финансии - Биро за јавни набавки

(4) Заменик секретар - Министерство за финансии - Биро за јавни набавки

(5) Членови:

- Министерство за финансии;
- Министерство за труд и социјална политика;
- Министерство за економија;
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Министерство за здравство;
- Министерство за локална самоуправа;
- Министерство за животна средина и просторно планирање;
- Министерство за надворешни работи;
- Министерство за финансии - Биро за јавни набавки;
- Државен завод за ревизија;
- Фонд за здравствено осигурување на Република Македонија;
- Фонд за магистрални и регионални патишта;
- Државен завод за статистика;
- Секретаријат за законодавство, и
- Секретаријат за европски прашања.

6. Право на трговски друштва

(1) Раководител - Министерство за економија

(2) Заменик раководител - Министерство за економија

(3) Секретар - Министерство за економија

(4) Заменик секретар - Министерство за економија

(5) Членови:

- Министерство за финансии;
- Министерство за правда;
- Министерство за економија - Државен пазарен инспекторат;
- Централен регистар на Република Македонија;
- Комисија за хартии од вредност;
- Државен завод за статистика;
- Секретаријат за законодавство, и
- Секретаријат за европски прашања.

7. Право на интелектуална сопственост

(1) Раководител - Министерство за култура

(2) Заменик раководител - Министерство за култура

(3) Секретар - Министерство за култура

(4) Заменик секретар - Министерство за култура

(5) Членови:

- Министерство за култура;
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Министерство за правда;
- Министерство за економија;
- Министерство за внатрешни работи;
- Министерство за надворешни работи;
- Министерство за економија - Државен пазарен инспекторат;

- Министерство за финансии - Царинска управа;
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за ветеринарство;
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за заштита на растенијата;
- Државен завод за индустриска сопственост;
- Комисија за заштита на конкуренција;
- Државен завод за статистика;
- Генерален секретаријат на Влада на Република Македонија;
- Секретаријат за законодавство, и
- Секретаријат за европски прашања.

8. Политика на конкуренција

- (1) Раководител - Министерство за економија
- (2) Заменик раководител - Комисија за заштита на конкуренција
- (3) Секретар - Министерство за економија
- (4) Заменик секретар - Министерство за економија
- (5) Членови:
 - Министерство за економија;
 - Министерство за финансии;
 - Министерство за транспорт и врски;
 - Министерство за надворешни работи;
 - Комисија за заштита на конкуренција;
 - Министерство за транспорт и врски - Управа за цивилна воздушна пловидба;
 - Агенција за електронски комуникации;
 - Комисија за државна помош;
 - Државен завод за статистика;
 - Генерален секретаријат на Влада на Република Македонија;
 - Секретаријат за законодавство, и
 - Секретаријат за европски прашања.

9. Финансиски услуги

- (1) Раководител - Министерство за финансии
- (2) Заменик раководител - Министерство за финансии
- (3) Секретар - Министерство за финансии
- (4) Заменик секретар - Министерство за финансии
- (5) Членови:
 - Министерство за финансии;
 - Министерство за здравство;
 - Министерство за внатрешни работи;
 - Народна банка на Република Македонија;
 - Комисија за хартии од вредност;
 - Државен завод за статистика;
 - Секретаријат за законодавство, и
 - Секретаријат за европски прашања.

10. Информатичко општество и медиуми

- (1) Раководител - Министерство за транспорт и врски
- (2) Заменик раководител - Министерство за транспорт и врски
- (3) Секретар - Министерство за транспорт и врски
- (4) Заменик секретар - Министерство за транспорт и врски
- (5) Членови:
 - Министерство за култура;
 - Министерство за транспорт и врски;
 - Министерство за образование и наука;
 - Министерство за правда;
 - Министерство за внатрешни работи;
 - Министерство за финансии;
 - Министерство за економија;
 - Министерство за надворешни работи;
 - Комисија за заштита на конкуренција;
 - Комисија за информатичка технологија;
 - Агенција за електронски комуникации;

- Државен архив на Република Македонија;
- Совет за радиодифузија;
- Државен завод за статистика;
- Генерален секретаријат на Влада на Република Македонија;
- Секретаријат за законодавство, и
- Секретаријат за европски прашања.

11. Земјоделство и рурален развој

- (1) Раководител - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
- (2) Заменик раководител - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
- (3) Секретар - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
- (4) Заменик секретар - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
- (5) Членови:
 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
 - Министерство за животна средина и просторно планирање;
 - Министерство за финансии;
 - Министерство за здравство;
 - Министерство за економија;
 - Министерство за транспорт и врски;
 - Министерство за труд и социјална политика;
 - Министерство за надворешни работи;
 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за ветеринарство;
 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за хидрометеоролошки работи;
 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за водостопанство;
 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за семе и семенски материјал;
 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Државен инспекторат за земјоделство;
 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Државен инспекторат за шумарство и ловство;
 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за заштита на растенијата;
 - Министерство за здравство - Дирекција за храна;
 - Државен завод за статистика;
 - Секретаријат за законодавство, и
 - Секретаријат за европски прашања.

12. Безбедност на храна, ветеринарна и фитосанитарна политика

- (1) Раководител - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за ветеринарство
- (2) Заменик раководител - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
- (3) Секретар - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
- (4) Заменик секретар - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
- (5) Членови:
 - Министерство за животна средина и просторно планирање;
 - Министерство за финансии;
 - Министерство за здравство;
 - Министерство за економија;
 - Министерство за транспорт и врски;
 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за ветеринарство;
 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за хидрометеоролошки работи;
 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за водостопанство;
 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за семе и семенски материјал;

- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Државен инспекторат за земјоделство;
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Државен инспекторат за шумарство и ловство;
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за заштита на растенијата;
- Министерство за здравство - Дирекција за храна;
- Државен завод за статистика;
- Секретаријат за законодавство, и
- Секретаријат за европски прашања.

13. Рибарство

(1) **Раководител - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство**

(2) **Заменик раководител - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство**

(3) **Секретар - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство**

(4) **Заменик секретар - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство**

(5) Членови:

- Министерство за здравство;
- Министерство за животна средина и просторно планирање;
- Министерство за транспорт и врски;
- Министерство за економија;
- Министерство за транспорт и врски - Управа за капетанија на пристаништа;
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство; Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за ветеринарство;
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Државен инспекторат за земјоделство;
- Државен завод за статистика;
- Секретаријат за законодавство, и
- Секретаријат за европски прашања.

14. Транспортна политика

(1) **Раководител - Министерство за транспорт и врски**

(2) **Заменик раководител - Министерство за транспорт и врски**

(3) **Секретар - Министерство за транспорт и врски**

(4) **Заменик секретар - Министерство за транспорт и врски**

(5) Членови:

- Министерство за економија;
- Министерство за внатрешни работи;
- Министерство за животна средина и просторно планирање;
- Министерство за надворешни работи;
- Министерство за финансии;
- Министерство за транспорт и врски;
- Министерство за транспорт и врски - Управа за капетанија на пристаништа;
- Министерство за транспорт и врски - Државен инспекторат за транспорт;
- Министерство за транспорт и врски - Управа за цивилна воздушна пловидба;
- Фонд за магистрални и регионални патишта;
- Државен завод за статистика;
- Секретаријат за законодавство, и
- Секретаријат за европски прашања.

15. Енергија

(1) **Раководител - Министерство за економија**

(2) **Заменик раководител - Министерство за економија**

(3) **Секретар - Министерство за економија**

(4) **Заменик секретар - Министерство за економија**

(5) Членови:

- Министерство за економија;
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Министерство за животна средина и просторно планирање;
- Министерство за транспорт и врски;
- Министерство за финансии;
- Министерство за образование и наука;
- Министерство за надворешни работи;
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за водостопанство;
- Министерство за финансии - Биро за стокови резерви;
- Министерство за финансии - Царинска управа;
- Регулаторна комисија за енергетика;
- Дирекција за радијациона сигурност;
- Државен завод за статистика;
- Генерален секретаријат на Влада на Република Македонија;
- Секретаријат за законодавство, и
- Секретаријат за европски прашања.

16. Даноци

(1) **Раководител - Министерство за финансии**

(2) **Заменик раководител - Министерство за финансии**

(3) **Секретар - Министерство за финансии**

(4) **Заменик секретар - Министерство за финансии**

(5) Членови:

- Министерство за финансии;
- Министерство за транспорт и врски;
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Министерство за економија;
- Министерство за финансии - Управа за јавни приходи;
- Министерство за финансии - Царинска управа;
- Државен завод за статистика;
- Секретаријат за законодавство, и
- Секретаријат за европски прашања.

17. Економска и монетарна политика

(1) **Раководител - Министерство за финансии**

(2) **Заменик раководител - Народна Банка на Република Македонија**

(3) **Секретар - Министерство за финансии**

(4) **Заменик секретар - Министерство за финансии**

(5) Членови:

- Министерство за економија;
- Министерство за надворешни работи;
- Народна банка на Република Македонија;
- Државен завод за статистика;
- Секретаријат за законодавство, и
- Секретаријат за европски прашања.

18. Статистика

(1) **Раководител - Државен завод за статистика**

(2) **Заменик раководител - Државен завод за статистика**

(3) **Секретар - Државен завод за статистика**

(4) **Заменик секретар - Државен завод за статистика**

(5) Членови:

- Министерство за финансии;
- Министерство за економија;
- Министерство за труд и социјална политика;
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Министерство за здравство;
- Министерство за внатрешни работи;
- Министерство за животна средина и просторно планирање;

- Министерство за правда;
- Министерство за финансии - Царинска управа;
- Народна банка на Република Македонија;
- Секретаријат за законодавство, и
- Секретаријат за европски прашања.

19. Социјална политика и вработување

(1) Раководител - Министерство за труд и социјална политика

(2) Заменик раководител - Министерство за труд и социјална политика

(3) Секретар - Министерство за труд и социјална политика

(4) Заменик секретар - Министерство за труд и социјална политика

(5) Членови:

- Министерство за труд и социјална политика;
- Министерство за образование и наука;
- Министерство за здравство;
- Министерство за правда;
- Министерство за внатрешни работи;
- Министерство за надворешни работи;
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Министерство за финансии;
- Министерство за животна средина и просторно планирање;
- Министерство за здравство - Државен санитарен и здравствен инспекторат;
- Министерство за труд и социјална политика - Државен инспекторат за труд;
- Фонд за здравствено осигурување на Република Македонија;
- Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија;
- Агенција за вработување на Република Македонија;
- Државен завод за статистика;
- Генерален секретаријат на Влада на Република Македонија;
- Секретаријат за законодавство, и
- Секретаријат за европски прашања.

20. Претпријатија и индустриска политика

(1) Раководител - Министерство за економија

(2) Заменик раководител - Министерство за економија

(3) Секретар - Министерство за економија

(4) Заменик секретар - Министерство за економија

(5) Членови:

- Министерство за економија;
- Министерство за животна средина и просторно планирање;
- Министерство за труд и социјална политика;
- Министерство за локална самоуправа;
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Министерство за здравство;
- Министерство за правда;
- Министерство за транспорт и врски;
- Министерство за финансии;
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за ветеринарство;
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за водостопанство;
- Министерство за здравство - Биро за лекови;
- Министерство за здравство - Дирекција за храна;
- Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Македонија;
- Државен завод за статистика;
- Секретаријат за законодавство, и
- Секретаријат за европски прашања.

21. Транс-европски мрежи

(1) Раководител - Министерство за транспорт и врски

(2) Заменик раководител - Министерство за транспорт и врски

(3) Секретар - Министерство за транспорт и врски

(4) Заменик секретар - Министерство за транспорт и врски

(5) Членови:

- Министерство за транспорт и врски;
- Министерство за економија;
- Министерство за животна средина и просторно планирање;
- Министерство за финансии;
- Министерство за образование и наука;
- Министерство за правда;
- Министерство за надворешни работи;
- Комисија за заштита на конкуренција;
- Комисија за информатичка технологија;
- Агенција за електронски комуникации;
- Фонд за магистрални и регионални патишта;
- Државен завод за статистика;
- Генерален секретаријат на Влада на Република Македонија;
- Секретаријат за законодавство, и
- Секретаријат за европски прашања.

22. Регионална политика и координација на структурните инструменти

(1) Раководител - Министерство за финансии

(2) Заменик раководител - Министерство за финансии

(3) Секретар - Министерство за финансии

(4) Заменик секретар - Министерство за финансии

(5) Членови:

- Министерство за финансии;
- Министерство за локална самоуправа;
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Министерство за труд и социјална политика;
- Министерство за економија;
- Министерство за животна средина и просторно планирање;
- Министерство за транспорт и врски;
- Министерство за надворешни работи;
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за водостопанство;
- Државен завод за статистика;
- Секретаријат за законодавство, и
- Секретаријат за европски прашања.

23. Правосудство и фундаментални права

(1) Раководител - Министерство за правда

(2) Заменик раководител - Министерство за правда

(3) Секретар - Министерство за правда

(4) Заменик секретар - Министерство за правда

(5) Членови:

- Министерство за правда;
- Министерство за внатрешни работи;
- Министерство за надворешни работи;
- Министерство за труд и социјална политика;
- Министерство за правда - Управа за извршување на санкции;
- Републички судски совет;
- Врховен суд на Република Македонија;
- Јавно обвинителство на Република Македонија;
- Јавно правобранителство на Република Македонија;
- Народен правобранител на Република Македонија;
- Дирекција за заштита на лични податоци;
- Здружение на судии на Република Македонија;
- Здружение на јавни обвинители на Република Македонија;
- Државен завод за статистика;
- Генерален секретаријат на Влада на Република Македонија;

- Секретаријат за законодавство, и
- Секретаријат за европски прашања.

24. Правда, слобода и безбедност

(1) Раководител - Министерство за внатрешни работи

(2) Заменик раководител - Министерство за внатрешни работи

(3) Секретар - Министерство за внатрешни работи

(4) Заменик секретар - Министерство за внатрешни работи

(5) Членови:

- Министерство за правда;
- Министерство за внатрешни работи;
- Министерство за надворешни работи;
- Министерство за труд и социјална политика;
- Министерство за здравство;
- Министерство за финансии - Царинска управа;
- Министерство за финансии - Дирекција за спречување на перење на пари;
- Министерство за финансии - Финансиска полиција;
- Министерство за здравство - Биро за лекови;
- Државна комисија за спречување на корупција;
- Меѓуресурска државна комисија за борба против илегалното производство, трговија и злоупотреба на дрогата;
- Врховен суд на Република Македонија;
- Јавно обвинителство на Република Македонија;
- Државен завод за статистика;
- Секретаријат за законодавство, и
- Секретаријат за европски прашања.

25. Наука и истражување

(1) Раководител - Министерство за образование и наука

(2) Заменик раководител - Министерство за образование и наука

(3) Секретар - Министерство за образование и наука

(4) Заменик секретар - Министерство за образование и наука

(5) Членови:

- Министерство за образование и наука;
- Министерство за животна средина и просторно планирање;
- Министерство за економија;
- Министерство за надворешни работи;
- Државен завод за индустриска сопственост;
- Државен завод за статистика;
- Секретаријат за законодавство, и
- Секретаријат за европски прашања.

26. Образование и култура

(1) Раководител - Министерство за образование и наука

(2) Заменик раководител - Министерство за образование и наука

(3) Секретар - Министерство за образование и наука

(4) Заменик секретар - Министерство за образование и наука

(5) Членови:

- Министерство за образование и наука;
- Министерство за култура;
- Министерство за труд и социјална политика;
- Министерство за надворешни работи;
- Агенција за млади и спорт;
- Агенција за вработување на Република Македонија;
- Државен завод за статистика;
- Секретаријат за законодавство, и
- Секретаријат за европски прашања.

27. Животна средина

(1) Раководител - Министерство за животна средина и просторно планирање

(2) Заменик раководител - Министерство за животна средина и просторно планирање

(3) Секретар - Министерство за животна средина и просторно планирање

(4) Заменик секретар - Министерство за животна средина и просторно планирање

(5) Членови:

- Министерство за животна средина и просторно планирање;
- Министерство за транспорт и врски;
- Министерство за здравство;
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Министерство за економија;
- Министерство за локална самоуправа;
- Министерство за труд и социјална политика;
- Министерство за надворешни работи;
- Министерство за финансии;
- Министерство за животна средина и просторно планирање - Служба за животна средина;
- Министерство за животна средина и просторно планирање - Служба за просторен и информативен систем;
- Министерство за животна средина и просторно планирање - Државен инспекторат за животна средина;
- Министерство за здравство - Биро за лекови;
- Министерство за здравство - Државен санитарен и здравствен инспекторат;
- Министерство за економија - Државен пазарен инспекторат;
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за водостопанство;
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за ветеринарство;
- Министерство за транспорт и врски - Управа за телекомуникации;
- Дирекција за заштита и спасување;
- Дирекција за радијациона сигурност;
- Државен завод за статистика;
- Секретаријат за законодавство, и
- Секретаријат за европски прашања

28. Потрошувачи и здравствена заштита

(1) Раководител - Министерство за економија

(2) Заменик раководител - Министерство за економија

(3) Секретар - Министерство за економија

(4) Заменик секретар - Министерство за економија

(5) Членови:

- Министерство за здравство;
- Министерство за финансии;
- Министерство за економија;
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Министерство за животна средина и просторно планирање;
- Министерство за правда;
- Министерство за образование и наука;
- Министерство за транспорт и врски;
- Министерство за економија - Совет за заштита на потрошувачите;
- Министерство за здравство - Државен санитарен и здравствен инспекторат;
- Министерство за здравство - Дирекција за храна;
- Министерство за финансии - Царинска управа;
- Министерство за економија - Државен пазарен инспекторат;
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за ветеринарство;
- Министерство за животна средина и просторно планирање - Државен инспекторат за животна средина;

- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за заштита на растенијата;
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Државен инспекторат за земјоделство;
- Министерство за здравство - Биро за лекови;
- Институт за стандардизација;
- Државен завод за статистика;
- Секретаријат за законодавство, и
- Секретаријат за европски прашања.

29. Царинска унија

(1) Раководител - Министерство за финансии - Царинска управа

(2) Заменик раководител - Министерство за финансии - Царинска управа

(3) Секретар - Министерство за финансии - Царинска управа

(4) Заменик секретар - Министерство за финансии - Царинска управа

(5) Членови:

- Министерство за економија;
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Министерство за финансии;
- Министерство за надворешни работи;
- Министерство за животна средина и просторно планирање;
- Министерство за култура;
- Министерство за финансии - Царинска управа;
- Министерство за култура - Управа за заштита на културно наследство;
- Комисија за заштита на конкуренција;
- Државен завод за индустриска сопственост;
- Државен завод за статистика;
- Секретаријат за законодавство, и
- Секретаријат за европски прашања.

30. Надворешни односи

(1) Раководител - Министерство за економија

(2) Заменик раководител - Министерство за економија

(3) Секретар - Министерство за економија

(4) Заменик секретар - Министерство за економија

(5) Членови:

- Министерство за економија;
- Министерство за надворешни работи;
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Министерство за финансии;
- Министерство за транспорт и врски;
- Министерство за животна средина и просторно планирање;
- Министерство за култура;
- Министерство за труд и социјална политика;
- Министерство за финансии - Царинска управа;
- Државен завод за статистика;
- Секретаријат за законодавство, и
- Секретаријат за европски прашања.

31. Надворешна, безбедносна и одбранбена политика

(1) Раководител - Министерство за надворешни работи

(2) Заменик раководител - Министерство за надворешни работи

(3) Секретар - Министерство за надворешни работи

(4) Заменик секретар - Министерство за надворешни работи

(5) Членови:

- Министерство за одбрана;
- Министерство за внатрешни работи;
- Министерство за економија;
- Министерство за правда;

- Министерство за надворешни работи;
- Министерство за финансии;
- Министерство за финансии - Дирекција за спречување на перење на пари;
- Министерство за финансии - Царинска управа;
- Центар за управување со кризи;
- Дирекција за безбедност на класифицирани информации;

- Државен завод за статистика;
- Секретаријат за законодавство, и
- Секретаријат за европски прашања.

32. Финансиска контрола

(1) Раководител - Министерство за финансии

(2) Заменик раководител - Министерство за финансии

(3) Секретар - Министерство за финансии

(4) Заменик секретар - Министерство за финансии

(5) Членови:

- Министерство за финансии;
- Министерство за внатрешни работи;
- Министерство за надворешни работи;
- Министерство за финансии - Финансиска полиција;
- Државен завод за ревизија;
- Државен завод за статистика;
- Генерален секретаријат на Влада на Република Македонија;
- Секретаријат за законодавство, и
- Секретаријат за европски прашања.

33. Финансиски и буџетски одредби

(1) Раководител - Министерство за финансии

(2) Заменик раководител - Министерство за финансии

(3) Секретар - Министерство за финансии

(4) Заменик секретар - Министерство за финансии

(5) Членови:

- Министерство за финансии;
- Министерство за надворешни работи;
- Министерство за култура;
- Министерство за финансии - Царинска управа;
- Фонд за здравствено осигурување на Република Македонија;
- Државен завод за статистика;
- Генерален секретаријат на Влада на Република Македонија;
- Секретаријат за законодавство, и
- Секретаријат за европски прашања.

34. Институции

(1) Раководител - Секретаријат за европски прашања

(2) Заменик раководител - Секретаријат за европски прашања

(3) Секретар - Секретаријат за европски прашања

(4) Заменик секретар - Секретаријат за европски прашања

(5) Членови:

- Министерство за правда;
- Министерство за надворешни работи;
- Министерство за финансии;
- Министерство за локална самоуправа;
- Министерство за образование и наука;
- Министерство за труд и социјална политика;
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Министерство за внатрешни работи;
- Агенција за државни службеници;
- Државен завод за статистика;
- Генерален секретаријат на Влада на Република Македонија;
- Секретаријат за законодавство, и
- Секретаријат за европски прашања.

35. Останати прашања

(1) Раководител - Секретаријат за европски прашања

(2) **Заменик раководител - Секретаријат за европски прашања**

(3) **Секретар - Секретаријат за европски прашања**

(4) **Заменик секретар - Секретаријат за европски прашања**

(5) **Членови:**

- Министерство за правда;
- Министерство за надворешни работи;
- Министерство за финансии;
- Министерство за економија;
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Министерство за животна средина и просторно планирање;
- Министерство за внатрешни работи;
- Секретаријат за законодавство, и
- Секретаријат за европски прашања.

Член 5

За потребите на работната група за одредени специфични прашања раководителот може да вклучи и претставници на министерствата и другите органи на државната управа, како и претставници на други органи на државната власт и други органи и организации кои вршат јавни овластувања.

Органите и институциите од став 1 од овој член мораат да се вклучат во работата на работната група.

За потребите на работната група за одредени специфични прашања, раководителот може да побара вклучување и на други стручни лица надвор од државната управа.

Член 6

Работата на работните групи поблиску ќе се уреди со Деловник за работа.

Член 7

Со денот на влегување во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за формирање на Работни групи за подготовка на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија и подготовка на преговарачките позиции за преговори со Европската унија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 30/05).

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-225/1
19 јануари 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

160.

Врз основа на член 36 став 6, од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00, 12/03 и 55/05) и член 4 од Одлуката за образување на работни групи за подготовка на националната програма за усвојување на правото на Европската унија и подготовка на преговарачките позиции за преговори за членство во Европската унија бр.19-225/1, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.01.2006 година донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА РАБОТНИТЕ ГРУПИ ЗА ПОДГОТОВКА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА И ПОДГОТОВКА НА ПРЕГОВАРАЧКИТЕ ПОЗИЦИИ ЗА ПРЕГОВОРИ ЗА ЧЛЕНСТВО ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА

1. За раководител, заменик раководител, секретар, заменик секретар и членови на работната група за слободно движење на стоки се определуваат:

- а) за раководител
Вера Пепелничка, Министерство за економија
- б) за заменик раководител
Валентина Старделова, Министерство за економија
- в) за секретар
Јасмина Трајаноска, Министерство за економија
- г) за заменик секретар
Александар Поповски, Министерство за економија
- д) за членови:
- Јане Шапардановски, Министерство за економија;
- Билјана Велјановска, Министерство за економија;
- Анастасија Јовановска, Министерство за економија;
- ја;
- Николина Трајаноска, Министерство за економија;
- ја;
- Љубомир Митров, Министерство за економија;
- Мира Блажевска, Министерство за економија;
- Дејан Зрмановски, Министерство за економија;
- Бјекиќ Милија, Министерство за економија;
- Марија Николова, Министерство за економија;
- Снежана Чичевалиева, Министерство за здравство;
- Билјана Целевска, Министерство за здравство;
- Љубица Гиачо, Министерство за здравство;
- Ленка Петковска, Министерство за финансии;
- Душко Иванов, Министерство за внатрешни работи;
- Цветанка Цурева, Министерство за внатрешни работи;
- Драган Арнаудовски, Министерство за внатрешни работи;
- Весна Илиевска, Министерство за култура;
- Сузана Ангелеска, Министерство за транспорт и врски;
- Артан Раховица, Министерство за транспорт и врски;
- Ристо Чивчиев, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Владанка Манчева, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Алириза Елези, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Тања Пауновска, Министерство за животна средина и просторно планирање;
- Драгица Зафировска, Министерство за надворешни работи;
- Јован Ристов, Министерство за култура – Управа за заштита на културно наследство;
- Слободен Чокревски, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за ветеринарство;
- Сречко Лазаревски, Министерство за економија - Државен пазарен инспекторат;
- Јулијана Ристова, Министерство за економија - Државен пазарен инспекторат;
- Наташа Бундалевска, Министерство за економија - Државен пазарен инспекторат;
- Горѓи Трајановски, Министерство за економија - Државен инспекторат за техничка инспекција;
- Данчо Пендовски, Министерство за економија - Биро за метрологија;
- Лазар Деспотовски, Министерство за економија - Биро за метрологија;
- Ромил Санџаковски, Министерство за здравство - Биро за лекови;
- Божин Петрески, Министерство за здравство- Дирекција за храна;
- Златко Ветеровски, Министерство за финансии - Царинска управа;
- Горан Андреев, Министерство за финансии- Царинска управа;
- Горѓи Бајлозов, Комисија за заштита на конкуренција;
- Жаклина Сековска, Институт за стандардизација;

- Зоран Грков, Институт за акредитација;
- Горан Ангеловски, Институт за акредитација;
- Виолета Чадиковска, Државен завод за статистика;
- Оливера Нечовска, Секретаријат за законодавство,
- и
- Љубица Џабирова, Секретаријат за европски прашања.

2. За раководител, заменик раководител, секретар, заменик секретар и членови на работната група за слободно движење на работници се определуваат:

- а) за раководител
Вера Павловска, Министерство за труд и социјална политика
- б) за заменик раководител
Стојан Трајанов, Министерство за труд и социјална политика
- в) за секретар
Александра Славкоска, Министерство за труд и социјална политика
- г) за заменик секретар
Оливера Димовска, Министерство за труд и социјална политика
- д) за членови:
 - Дејан Ивковски, Министерство за труд и социјална политика;
 - Јехона Љатиџи, Министерство за труд и социјална политика;
 - Лидија Брадиќ, Министерство за труд и социјална политика;
 - Елица Димитровска, Министерство за труд и социјална политика;
 - Надежда Узелац, Министерство за образование и наука;
 - Анка Георгиева, Министерство за здравство;
 - Нада Симјановска, Министерство за правда;
 - Загорка Ѓоковска, Министерство за правда;
 - Венко Јошевски, Министерство за внатрешни работи;
 - Зоран Отљански, Министерство за внатрешни работи;
 - Јованка Андреевска Аврамовска, Министерство за внатрешни работи;
 - Златко Пејовски, Министерство за надворешни работи;
 - Томе Ѓурчилов, Министерство за транспорт и врски;
 - Драган Серафимовски, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
 - Верица Проковиќ, Министерство за финансии;
 - Станка Трајкова, Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија;
 - Олгица Костовска, Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија;
 - Ирена Ристеска, Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија;
 - Александар Темков, Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија;
 - Менка Темелковска, Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија;
 - Милка Гугучева, Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија;
 - Маргарита Божиновска, Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија;
 - Михајло Костовски, Фонд за здравствено осигурување на Република Македонија;
 - Емилија Здравева, Фонд за здравствено осигурување на Република Македонија;
 - Алберт Балиу, Фонд за здравствено осигурување на Република Македонија;
 - Татјана Стефановска, Агенција за супервизија за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување;

- Горан Цветковски, Агенција за државни службеници;
- Гоце Милошевски, Агенција за вработување на Република Македонија;
- Лидија Тешиќ, Агенција за вработување на Република Македонија;
- Валентина Георгиевска, Агенција за вработување на Република Македонија;
- Матилда Сретеновска, Државен завод за статистика;
- Валентин Фетацокоски, Секретаријат за законодавство, и
- Љубица Џабирова, Секретаријат за европски прашања.

3. За раководител, заменик раководител, секретар, заменик секретар и членови на работната група за право на основање и слобода на давање на услуги се определуваат:

- а) за раководител
Ленче Тагасовска, Министерство за финансии
- б) за заменик раководител
Билјана Јаневска, Министерство за финансии
- в) за секретар
Коста Спасески, Министерство за финансии
- г) за заменик секретар
Аница Васовиќ, Министерство за финансии
- д) за членови:
 - Виолета Стојановска Петревска, Министерство за финансии;
 - Зорица Ташковска, Министерство за финансии;
 - Лидија Ивановска, Министерство за транспорт и врски;
 - Башким Ибраими, Министерство за транспорт и врски;
 - Надежда Узелац, Министерство за образование и наука;
 - Снежана Петковска, Министерство за економија;
 - Снежана Николовска, Министерство за економија;
 - Тимка Блажевска, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
 - Анка Георгиева, Министерство за здравство;
 - Стојан Трајанов, Министерство за труд и социјална политика;
 - Нада Боцевска, Министерство за правда;
 - Наташа Андреева, Народна банка на Република Македонија;
 - Цветанка Кузманова, Комисија за информатичка технологија;
 - Славица Илиевска, Комисија за хартии од вредност;
 - Сузана Ичкова, Државен завод за статистика;
 - Никола Николиќ, Секретаријат за законодавство, и
 - Кристина Цуцулоска, Секретаријат за европски прашања.

4. За раководител, заменик раководител, секретар, заменик секретар и членови на работната група за слободно движење на капиталот се определуваат:

- а) за раководител
Наташа Стојмановска, Министерство за финансии
- б) за заменик раководител
Валентино Шунтов, Народна Банка на Република Македонија
- в) за секретар
Марија Ангеловска, Министерство за финансии
- г) за заменик секретар
Коста Спасески, Министерство за финансии
- д) за членови:
 - Ленка Угриновска, Министерство за економија;
 - Цветанка Шкилевски, Министерство за финансии;
 - Лидија Митровска, Министерство за надворешни работи;

- Никола Прокопенко, Министерство за правда;
- Марија Ангеловска, Министерство за финансии – Дирекција за спречување на перење на пари;
- Виктор Корошец, Министерство за финансии – Државен девизен инспекторат;
- Соња Јаневска, Централен регистар на Република Македонија;
- Гоце Трајковски, Народна банка на Република Македонија;
- Томо Томовски, Комисија за хартии од вредност;
- Игор Чучков, Агенција за странски инвестиции на Република Македонија;
- Сузана Ичкова, Државен завод за статистика;
- Зоран Милков, Генерален секретаријат на Влада на Република Македонија;
- Зоран Јордановски, Секретаријат за законодавство, и
- Кристина Цуцулоска, Секретаријат за европски прашања.

5. За раководител, заменик раководител, секретар, заменик секретар и членови на работната група за јавни набавки се определуваат:

- а) за раководител
Анета Мострова Данева, Министерство за финансии-Биро за јавни набавки
- б) за заменик раководител
Рита Глигоријевска, Министерство за финансии- Биро за јавни набавки
- в) за секретар
Маре Богева Мицовска, Министерство за финансии-Биро за јавни набавки
- г) за заменик секретар
Александар Аргировски, Министерство за финансии - Биро за јавни набавки
- д) за членови:
 - Емил Јанчевски, Министерство за финансии;
 - Мире Десоски, Министерство за труд и социјална политика;
 - Елена Кржаловска, Министерство за економија;
 - Исмет Лимани, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
 - Никола Тодоров, Министерство за здравство;
 - Сузана Најкова, Министерство за локална самоуправа;
 - Весна Петрушевска, Министерство за животна средина и просторно планирање;
 - Александар Поповски, Министерство за надворешни работи;
 - Марија Јовановска, Министерство за финансии - Биро за јавни набавки;
 - Емилија Атанасовска Јовановиќ, Државен завод за ревизија;
 - Бранислава Катушевска, Фонд за здравствено осигурување на Република Македонија;
 - Злате Манев, Фонд за магистрални и регионални патишта;
 - Зоран Георгиевски, Државен завод за статистика;
 - Зоран Јордановски, Секретаријат за законодавство, и
 - Љубица Цабирова, Секретаријат за европски прашања.

6. За раководител, заменик раководител, секретар, заменик секретар и членови на работната група за право на трговски друштва се определуваат:

- а) за раководител
Димитар Димитровски, Министерство за економија
- б) за заменик раководител
Снежана Петковска, Министерство за економија
- в) за секретар
Олгица Д. Динова, Министерство за економија
- г) за заменик секретар
Јумни Адеми, Министерство за економија

д) за членови:

- Стефан Аритоновски, Министерство за финансии;
- Цветанка Шкилевиќ, Министерство за финансии;
- Зорица Ташковска, Министерство за финансии;
- Нада Симјановска, Министерство за правда;
- Евгенија Панова, Министерство за економија - Државен пазарен инспекторат;
- Николче Диневски, Централен регистар на Република Македонија;
- Зорица Семенкова, Комисија за хартии од вредност;
- Лилјана Влаиќ, Државен завод за статистика;
- Еленка Стојаноска, Секретаријат за законодавство, и
- Габриела Папеш, Секретаријат за европски прашања.

7. За раководител, заменик раководител, секретар, заменик секретар и членови на работната група за право на интелектуална сопственост се определуваат:

- а) за раководител
Олгица Трајковска, Министерство за култура
- б) за заменик раководител
Ацо Стефановски, Министерство за култура
- в) за секретар
Драгана Курчиоска, Министерство за култура
- г) за заменик секретар
Фатмир Зулфиќари, Министерство за култура
- д) за членови:
 - Ружа Ристоска, Министерство за култура;
 - Сабина Синан, Министерство за култура;
 - Панче Николов, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
 - Исмет Лимани, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
 - Исамедин Лимани, Министерство за правда;
 - Олгица Д. Динова, Министерство за економија;
 - Златко Николовски, Министерство за внатрешни работи;
 - Благој Зашов, Министерство за надворешни работи;
 - Трајко Коцковски, Министерство за економија, Државен пазарен инспекторат;
 - Елизабета Николовска, Министерство за финансии – Царинска управа;
 - Блажо Јановски, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за ветеринарство;
 - Душко Богдановски, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за заштита на растенијата;
 - Роза Накова, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за заштита на растенијата;
 - Јана Дуковска, Државен завод за индустриска сопственост;
 - Лилјана Варга, Државен завод за индустриска сопственост;
 - Маја Арсовска, Комисија за заштита на конкуренција;
 - Катерина Палевска Стојчиќ, Државен завод за статистика;
 - Стојанка Крстева, Државен завод за статистика;
 - Коста Топузовски, Генерален секретаријат на Влада на Република Македонија;
 - Евица Димоска, Секретаријат за законодавство, и
 - Габриела Папеш, Секретаријат за европски прашања.

8. За раководител, заменик раководител, секретар, заменик секретар и членови на работната група за политика на конкуренција се определуваат:

- а) за раководител
Јован Тодоров, Министерство за економија

б) за заменик раководител
Горѓи Бајлозов, Комисија за заштита на конкуренција
в) за секретар
Виолета Величковска, Министерство за економија
г) за заменик секретар
Јумни Адеми, Министерство за економија
д) за членови:
- Снежана Петковска, Министерство за економија;
- Елена Стаменковска, Министерство за финансии;
- Висар Фида, Министерство за транспорт и врски;
- Јани Богоевски, Министерство за надворешни работи;
- Панче Бардаров, Комисија за заштита на конкуренција;
- Маја Арсовска, Комисија за заштита на конкуренција;
- Зоран Ангеловски, Министерство за транспорт и врски - Управа за цивилна воздушна пловидба;
- Лилјана Денковска, Агенција за електронски комуникации;
- Вера Пепелничка, Комисија за државна помош;
- Виолета Крстева, Државен завод за статистика;
- Петар Наумовски, Генерален секретаријат на Влада на Република Македонија;
- Еленка Стојаноска, Секретаријат за законодавство, и
- Кристина Цуцулоска, Секретаријат за европски прашања.

9. За раководител, заменик раководител, секретар, заменик секретар и членови на работната група за финансиски услуги се определуваат:

а) за раководител
Ленче Тагасовска, Министерство за финансии
б) за заменик раководител
Билјана Јаневска, Министерство за финансии
в) за секретар
Аница Васовиќ, Министерство за финансии
г) за заменик секретар
Коста Спасески, Министерство за финансии
д) за членови:
- Виолета Стојановска Петревска, Министерство за финансии;
- Игор Горгиоски, Министерство за финансии;
- Зорица Ташковска, Министерство за финансии;
- Наташа Јованоска, Министерство за финансии;
- Борче Наумовски, Министерство за здравство;
- Кирил Темелков, Министерство за внатрешни работи;
- Наташа Андреева, Народна банка на Република Македонија;
- Славица Илиевска, Комисија за хартии од вредност;
- Соња Рошкова, Државен завод за статистика;
- Оливера Нечовска, Секретаријат за законодавство, и
- Марија Игнатова, Секретаријат за европски прашања.

10. За раководител, заменик раководител, секретар, заменик секретар и членови на работната група за информатичко општество и медиуми се определуваат:

а) за раководител
Лидија Ивановска, Министерство за транспорт и врски
б) за заменик раководител
Димитар Буковалов, Министерство за транспорт и врски
в) за секретар
Вецо Буревски, Министерство за транспорт и врски
г) за заменик секретар
Висар Фида, Министерство за транспорт и врски

д) за членови:
- Олгица Трајковска, Министерство за култура;
- Роберт Несими, Министерство за транспорт и врски;
- Фисник Марку, Министерство за образование и наука;
- Илија Петровски, Министерство за правда;
- Бранко Дужевиќ, Министерство за внатрешни работи;
- Мирослав Јовановиќ, Министерство за финансии;
- Мира Блажевска, Министерство за економија;
- Гоце Георгиевски, Министерство за надворешни работи;
- Розана Ванковска, Комисија за заштита на конкуренција;
- Софче Јовановска, Комисија за информатичка технологија;
- Лилјана Денковска, Агенција за електронски комуникации;
- Ристо Христов, Државен архив на Република Македонија;
- Снежана Трпевска, Совет за радиодифузија;
- Дарко Мајсторовски, Совет за радиодифузија;
- Лефтерија Калевска, Државен завод за статистика;
- Карина Донева, Генерален секретаријат на Влада на Република Македонија;
- Љиљана Митева, Секретаријат за законодавство, и
- Борис Мирчевски, Секретаријат за европски прашања.

11. За раководител, заменик раководител, секретар, заменик секретар и членови на работната група за земјоделство и рурален развој се определуваат:

а) за раководител
Живко Брајковски, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
б) за заменик раководител
Абдилгафар Синани, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
в) за секретар
Надица Церковска, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
г) за заменик секретар
Јовица Палашевски, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
д) за членови:
- Мери Хациева Протиќ, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Игор Бојациевски, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Васе Симова Бошковска, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Панче Николов, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Татјана Вета, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Валентина Гошевска, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Јовица Ристовски, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Агим Рамадани, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Шериф Мемети, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Алириза Елези, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Љупчо Ристовски, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Гордана Кожухарова, Министерство за животна средина и просторно планирање;
- Елена Трпковска, Министерство за финансии;
- Јованка Костовска, Министерство за здравство;
- Гордана Шуклева, Министерство за економија;
- Снежана Рашкова, Министерство за транспорт и врски;

- Владо Аврамовски, Министерство за труд и социјална политика;
- Игор Илиевски, Министерство за надворешни работи;
- Слободен Чокревски, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за ветеринарство;
- Ристо Чивчиев, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Државен инспекторат за земјоделство;
- Соња Србиновска, Министерство за здравство - Дирекција за храна;
- Божин Петревски, Министерство за здравство - Дирекција за храна;
- Катерина Гурѓулова Аговска, Државен завод за статистика;
- Оливера Нечовска, Секретаријат за законодавство, и
- Александар Николовски, Секретаријат за европски прашања.

12. За раководител, заменик раководител, секретар, заменик секретар и членови на работната група за безбедност на храна, ветеринарна и фитосанитарна политика се определуваат:

- а) за раководител
Слободен Чокревски, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Управа за ветеринарство
- б) за заменик раководител
Ристо Чивчиев, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
- в) за секретар
Светлана Томеска-Мицкова, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
- г) за заменик секретар
Надица Церковска, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
- д) за членови:
 - Горан Ангеловски, Министерство за животна средина и просторно планирање;
 - Елена Трпковска, Министерство за финансии;
 - Јованка Костовска, Министерство за здравство;
 - Слободанка Георгиева, Министерство за здравство;
 - Ваедин Даути, Министерство за економија;
 - Артан Раховица, Министерство за транспорт и врски;
 - Абдилгафар Синани, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
 - Блажо Јаневски, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за ветеринарство;
 - Сашко Арсов, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Управа за ветеринарство;
 - Абдуелзел Догани, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Управа за ветеринарство;
 - Владо Спиридонов, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за хидрометеоролошки работи;
 - Зоран Карамановски, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за хидрометеоролошки работи;
 - Исмет Лимани, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за семе и семенски материјал;
 - Благоја Стеваноски, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Државен инспекторат за земјоделство;
 - Петруш Попов, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Државен инспекторат за шумарство и ловство;
 - Душко Богдановски, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за заштита на растенијата;

- Соња Србиновска, Министерство за здравство - Дирекција за храна;
- Божин Петревски, Министерство за здравство - Дирекција за храна;
- Слободан Прчковски, Државен завод за статистика;
- Еленка Стојановска, Секретаријат за законодавство;
- Лилјана Митевска, Секретаријат за законодавство;
- Лила Пејчиновска Миладиновска, Секретаријат за законодавство, и
- Финка Серафимова, Секретаријат за европски прашања.

13. За раководител, заменик раководител, секретар, заменик секретар и членови на работната група за рибарство се определуваат:

- а) за раководител
Живко Брајковски, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
- б) за заменик раководител
Игор Бојациевски, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
- в) за секретар
Надица Церковска, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
- г) за заменик секретар
Васко Начевски, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
- д) за членови:
 - Соња Србиновска, Министерство за здравство;
 - Менка Спијровска, Министерство за животна средина и просторно планирање;
 - Хари Симеонов, Министерство за транспорт и врски;
 - Муедин Зибири, Министерство за економија;
 - Абдилгафар Синани, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
 - Златан Клечкаровски, Министерство за транспорт и врски – Управа за капетанија на пристаништа;
 - Блажо Јаневски, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Управа за ветеринарство;
 - Ристо Чивчиев, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Државен инспекторат за земјоделство;
 - Добрица Кузмановска, Државен завод за статистика;
 - Никола Николиќ, Секретаријат за законодавство, и
 - Александар Николовски, Секретаријат за европски прашања.

14. За раководител, заменик раководител, секретар, заменик секретар и членови на работната група за транспортна политика се определуваат:

- а) за раководител
Јулијана Јанкуловска, Министерство за транспорт и врски
- б) за заменик раководител
Злата Дуковска, Министерство за транспорт и врски
- в) за секретар
Светланка Поповска, Министерство за транспорт и врски
- г) за заменик секретар
Ерина Андонова, Министерство за транспорт и врски
- д) за членови:
 - Симон Узунов, Министерство за економија;
 - Станиша Николовски, Министерство за економија;
 - Цане Костовски, Министерство за внатрешни работи;

- Владо Каровски, Министерство за животна средина и просторно планирање;
- Димитар Белчев, Министерство за надворешни работи;
- Тања Костовска, Министерство за финансии;
- Билјана Здравева, Министерство за транспорт и врски;
- Драгица Никифоровиќ, Министерство за транспорт и врски;
- Мимоза Бојациева, Министерство за транспорт и врски – Управа за капетанија на пристаништа;
- Љупчо Мијајлевски, Министерство за транспорт и врски - Државен инспекторат за транспорт;
- Зоран Ангелевски, Министерство за транспорт и врски - Управа за цивилна воздушна пловидба;
- Сашо Максимовски, Фонд за магистрални и регионални патишта;
- Злате Манев, Фонд за магистрални и регионални патишта;
- Љубица Дамческа, Државен завод за статистика;
- Никола Николиќ, Секретаријат за законодавство, и
- Мате Ѓорѓиевски, Секретаријат за европски прашања.

15. За раководител, заменик раководител, секретар, заменик секретар и членови на работната група за енергија се определуваат:

- а) за раководител
Никола Черепналковски, Министерство за економија
- б) за заменик раководител
Виолета Кеќкаровска, Министерство за економија
- в) за секретар
Милица Карафилоска, Министерство за економија
- г) за заменик секретар
Дејан Зрмановски, Министерство за економија
- д) за членови:
 - Симон Узунов, Министерство за економија;
 - Кенан Селмани, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
 - Теодора Грнчаровска Обрадовиќ, Министерство за животна средина и просторно планирање;
 - Ади Алими, Министерство за транспорт и врски;
 - Миријана Шулевска, Министерство за транспорт и врски;
 - Емилија Путилин, Министерство за транспорт и врски;
 - Светлана Јаневска, Министерство за финансии;
 - Иванка Соломонова, Министерство за образование и наука;
 - Милан Дракалски, Министерство за образование и наука;
 - Димитар Белчев, Министерство за надворешни работи;
 - Бојан Дурнев, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Управа за водостопанство;
 - Добринка Кулаковска, Министерство за финансии
- Биро за стокови резерви;
- Стојче Василев, Министерство за финансии - Царинска управа;
- Даниел Георгиевски, Регулаторна комисија за енергетика;
- Лидија Николовска, Дирекција за радијациона сигурност;
- Ѓурѓица Милошевска, Државен завод за статистика;
- Тодор Барзов, Генерален секретаријат на Влада на Република Македонија;
- Зоран Јордановски, Секретаријат за законодавство, и
- Петар Камчев, Секретаријат за европски прашања.

16. За раководител, заменик раководител, секретар, заменик секретар и членови на работната група за даноци се определуваат:

- а) за раководител
Светлана Јаневска, Министерство за финансии
- б) за заменик раководител
Вера Зенделска, Министерство за финансии
- в) за секретар
Вера Казанкова, Министерство за финансии
- г) за заменик секретар
Анита Димитровска, Министерство за финансии
- д) за членови:
 - Ирена Василевска Шалевиќ, Министерство за финансии;
 - Славко Лазовски, Министерство за финансии;
 - Русе Коцевски, Министерство за финансии;
 - Добрила Трајковска, Министерство за финансии;
 - Душанка Илиева, Министерство за финансии;
 - Душица Костовска Јаковчевска, Министерство за финансии;
 - Виолета Ланговска, Министерство за транспорт и врски;
 - Жаклина Павловска, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
 - Билјана Мицковска, Министерство за економија;
 - Марија Леова-Димеска, Министерство за финансии
- Управа за јавни приходи;
- Златко Ветеровски, Министерство за финансии - Царинска управа;
- Даниел Монеv, Министерство за финансии - Царинска управа;
- Сузана Ичкова, Државен завод за статистика;
- Зоран Јордановски, Секретаријат за законодавство, и
- Даница Насова, Секретаријат за европски прашања.

17. За раководител, заменик раководител, секретар, заменик секретар и членови на работната група за економска и монетарна унија се определуваат:

- а) за раководител
Дејан Рунтеvски, Министерство за финансии
- б) за заменик раководител
Султанија Бојчева Терзијан, Народна банка на Република Македонија,
- в) за секретар
Мишо Николов, Министерство за финансии
- г) за заменик секретар
Снежана Делевска, Министерство за финансии
- д) за членови:
 - Имерали Бафтијари, Министерство за економија;
 - Ѓорѓи Мисајловски, Министерство за надворешни работи;
 - Султанија Терзијан Бојчева, Народна банка на Република Македонија;
 - Лидија Ѓорѓиевска, Државен завод за статистика;
 - Оливера Нечовска, Секретаријат за законодавство, и
 - Вања Ефремовска, Секретаријат за европски прашања.

18. За раководител, заменик раководител, секретар, заменик секретар и членови на работната група за статистика се определуваат:

- а) за раководител
Апостол Симовски, Државен завод за статистика
- б) за заменик раководител
Мухедин Брава, Државен завод за статистика
- в) за секретар
Слободан Малевски, Државен завод за статистика
- г) за заменик секретар
Весна Цветановски, Државен завод за статистика
- д) за членови:
 - Снежана Делевска, Министерство за финансии;
 - Борка С. Герасимовска, Министерство за економија;
 - Маја Стојческа, Министерство за труд и социјална политика;

- Алириза Елези, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Благоја Алексоски, Министерство за здравство;
- Зорица Синадиновска-Здравевска, Министерство за внатрешни работи;
- Светлана Горѓева, Министерство за животна средина и просторно планирање;
- Мирјана Маневска, Министерство за правда;
- Томислав Стојанов, Министерство за финансии - Царинска управа;
- Драган Ивановски, Министерство за финансии - Царинска управа;
- Златко Поповиќ, Министерство за финансии - Царинска управа;
- Лилјана Торова, Народна банка на Република Македонија;
- Василка Групчевска, Секретаријат за законодавство, и
- Вања Ефремовска, Секретаријат за европски прашања.

19. За раководител, заменик раководител, секретар, заменик секретар и членови на работната група за социјална политика и вработување се определуваат:

- а) за раководител
Ацо Јаневски, Министерство за труд и социјална политика
- б) за заменик раководител
Маја Костовска, Министерство за труд и социјална политика
- в) за секретар
Оливера Димовска, Министерство за труд и социјална политика
- г) за заменик секретар
Александра Славоска, Министерство за труд и социјална политика
- д) за членови:
 - Весна Петковиќ, Министерство за труд и социјална политика;
 - Стојан Трајанов, Министерство за труд и социјална политика;
 - Мирјанка Алексевска, Министерство за труд и социјална политика;
 - Елена Грозданова, Министерство за труд и социјална политика;
 - Мабера Камбери, Министерство за труд и социјална политика;
 - Слободанка Лазова - Здравковска, Министерство за труд и социјална политика;
 - Навсика Петровска, Министерство за труд и социјална политика;
 - Софија Спасовска, Министерство за труд и социјална политика;
 - Милан Гуровски, Министерство за образование и наука;
 - Ангелина Бачановиќ, Министерство за здравство;
 - Санела Хасиќ, Министерство за правда;
 - Билјана Марковска, Министерство за внатрешни работи;
 - Афродита Бајрами, Министерство за надворешни работи;
 - Валентина Ѓошевска, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
 - Верица Проковиќ, Министерство за финансии;
 - Маргарита Матлиевска, Министерство за животна средина и просторно планирање;
 - Оливера Стојковска, Министерство за здравство - Државен санитарен и здравствен инспекторат;
 - Зоран Апостолоски, Министерство за труд и социјална политика- Државен инспекторат за труд;
 - Злате Шулевски, Фонд за здравствено осигурување на Република Македонија;
 - Ирена Ристеска, Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија;

- Гоце Милошески, Агенција за вработување на Република Македонија;
- Ајрија Чаушоска, Државен завод за статистика;
- Хајри Шакири, Генерален секретаријат на Влада на Република Македонија;
- Василка Групчевска, Секретаријат за законодавство, и
- Азра Мисини, Секретаријат за европски прашања.

20. За раководител, заменик раководител, секретар, заменик секретар и членови на работната група за претпријатија и индустриска политика се определуваат:

- а) за раководител
Венцеслав Арсов, Министерство за економија
- б) за заменик раководител
Саша Шиндиловски, Министерство за економија
- в) за секретар
Катерина Тоневска, Министерство за економија
- г) за заменик секретар
Борка Спасовска Герасимовска, Министерство за економија
- д) за членови:
 - Борка Спасовска Герасимовска, Министерство за економија;
 - Дарко Блинков, Министерство за животна средина и просторно планирање;
 - Стојан Трајанов, Министерство за труд и социјална политика;
 - Ирфан Одаи, Министерство за локална самоуправа;
 - Панче Николов, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
 - Исмет Лимани, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
 - Билјана Целевска, Министерство за здравство;
 - Нада Боцевска, Министерство за правда;
 - Роберт Несими, Министерство за транспорт и врски;
 - Миша Николов, Министерство за финансии;
 - Светлана Томеска - Мицкова, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за ветеринарство;
 - Гоце Лазаревски, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство-Управа за водостопанство;
 - Јовица Палашевски, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство- Управа за водостопанство;
 - Ромил Санцаковски, Министерство за здравство - Биро за лекови;
 - Соња Србинивска, Министерство за здравство - Дирекција за храна;
 - Маја Тасева, Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Македонија;
 - Зоран Станојковски, Државен завод за статистика;
 - Никола Николиќ, Секретаријат за законодавство, и
 - Петар Камчев, Секретаријат за европски прашања.

21. За раководител, заменик раководител, секретар, заменик секретар и членови на работната група за транс-европски мрежи се определуваат:

- а) за раководител
Светлана Глигоровска, Министерство за транспорт и врски
- б) за заменик раководител
Валбен Мустафа, Министерство за транспорт и врски
- в) за секретар
Ивона Станчевска, Министерство за транспорт и врски
- г) за заменик секретар
Исак Ферати, Министерство за транспорт и врски

д) за членови:

- Билјана Здравева, Министерство за транспорт и врски;
- Виолета Кецаковска, Министерство за економија;
- Сашо Апостолов, Министерство за животна средина и просторно планирање;
- Тахир Шакири, Министерство за финансии;
- Аспасија Хадишче, Министерство за образование и наука;
- Насер Ајдари, Министерство за правда;
- Димитар Белчев, Министерство за надворешни работи;
- Валентина Николова, Комисија за заштита на конкуренција;
- Софче Јовановска, Комисија за информатичка технологија;
- Славица Настеска, Агенција за електронски комуникации;
- Сашо Максимовски, Фонд за магистрални и регионални патишта;
- Злате Манев, Фонд за магистрални и регионални патишта;
- Лефтерија Калевска, Државен завод за статистика;
- Стевчо Косевски, Генерален секретаријат на Влада на Република Македонија;
- Никола Николиќ, Секретаријат за законодавство, и
- Мате Ѓорѓиевски, Секретаријат за европски прашања.

22. За раководител, заменик раководител, секретар, заменик секретар и членови на работната група за регионална политика и координација на структурните инструменти се определуваат:

а) за раководител
Доне Влашки, Министерство за финансии

б) за заменик раководител
Наташа Михаилова, Министерство за финансии

в) за секретар
Марија Костовска, Министерство за финансии

г) за заменик секретар
Тања Атанасова, Министерство за финансии

д) за членови:

- Татјана Арсова, Министерство за финансии;
- Тони Димоски, Министерство за финансии;
- Трајко Спасовски, Министерство за финансии;
- Михаела Стојкоска, Министерство за локална самоуправа;
- Валентина Ѓошевска, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Александра Славкоска, Министерство за труд и социјална политика;
- Валентина Старделова, Министерство за економија;
- Гордана Кожухарова, Министерство за животна средина и просторно планирање;
- Каја Шукова, Министерство за животна средина и просторно планирање;
- Афродита Рамадани, Министерство за транспорт и врски;
- Никола Тодорчевски, Министерство за надворешни работи;
- Благоја Стоилов, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство- Управа за водостопанство;
- Сузана Ичкова, Државен завод за статистика;
- Валентин Фетацокоски, Секретаријат за законодавство, и
- Мате Ѓорѓиевски, Секретаријат за европски прашања.

23. За раководител, заменик раководител, секретар, заменик секретар и членови на работната група за правосудство и фундаментални права се определуваат:

а) за раководител
Валентина Шаурек, Министерство за правда

б) за заменик раководител
Загорка Тноковска, Министерство за правда

в) за секретар
Фросина Тасевска, Министерство за правда

г) за заменик секретар
Никола Прокопенко, Министерство за правда

д) за членови:

- Рахилка Стојковска, Министерство за правда;
- Нада Пендова, Министерство за правда;
- Снежана Мојсова, Министерство за правда;
- Тања Кикерекова, Министерство за правда;
- Татјана Калајдиска, Министерство за внатрешни работи;
- Светлана Гелева, Министерство за надворешни работи;
- Зоран Тодоров, Министерство за надворешни работи;
- Мабера Камбери, Министерство за труд и социјална политика;
- Костадинчо Ефремов, Министерство за правда - Управа за извршување на санкции;
- Надежда Кокаланова-Дамјановска, Републички судски совет;
- Валентина Конеска, Врховен суд на Република Македонија;
- Љубомир Јовевски, Јавно обвинителство на Република Македонија;
- Дијана Мијовиќ, Јавно правобранителство на Република Македонија;
- Драги Целевски, Народен правобранител на Република Македонија;
- Уранија Пировска, Народен правобранител на Република Македонија;
- Добринка Борисовска Господинова, Дирекција за заштита на лични податоци;
- Агим Мифтари, Здружение на судии на Република Македонија;
- Коста Петровски, Здружение на јавни обвинители на Република Македонија;
- Катерина Палевска Стојшиќ, Државен завод за статистика;
- Доксим Дирлев, Генерален секретаријат на Влада на Република Македонија;
- Снежана Нацакова, Секретаријат за законодавство;
- Валентин Фетацокоски, Секретаријат за законодавство, и
- Џенк Сејфула, Секретаријат за европски прашања.

24. За раководител, заменик раководител, секретар, заменик секретар и членови на работната група за правда, слобода и безбедност се определуваат:

а) за раководител
Зоран Филиповски, Министерство за внатрешни работи

б) за заменик раководител
Весна Исајловска Наумовска, Министерство за внатрешни работи

в) за секретар
Вукашин Мановски, Министерство за внатрешни работи

г) за заменик секретар
Ана Поп Ташева, Министерство за внатрешни работи

д) за членови:

- Лидија Којчева, Министерство за правда;
- Јованка Андреевска Аврамовска, Министерство за внатрешни работи;
- Љубица Оцакова, Министерство за внатрешни работи;
- Атанас Минов, Министерство за внатрешни работи;

- Љупчо Арсовски, Министерство за надворешни работи;
- Мелехат Муфтаровска, Министерство за надворешни работи;
- Дејан Ивковски, Министерство за труд и социјална политика;
- Билјана Целевска, Министерство за здравство;
- Драган Јолевски, Министерство за финансии - Царинска управа;
- Јулија Николовска, Министерство за финансии - Царинска управа;
- Искра Митревска, Министерство за финансии - Дирекција за спречување на перење на пари;
- Лилјана Арсовска, Министерство за финансии - Финансиска полиција;
- Ромил Санџаковски, Министерство за здравство - Биро за лекови;
- Вања Михајлова, Државна Комисија за спречување на корупцијата;
- Иван Г. Тулевски, Меѓуресурсна државна комисија за борба против илегалното производство, трговија и злоупотреба на дрогата;
- Елизабета Васкова, Врховен суд на Република Македонија;
- Абдулаким Салиу, Јавно обвинителство на Република Македонија;
- Слободан Малевски, Државен завод за статистика;
- Бојкица Марковска, Државен завод за статистика;
- Снежана Наџакова, Секретаријат за законодавство;
- Валентин Фетаџокоски, Секретаријат за законодавство;
- Маја Фузевска, Секретаријат за европски прашања, и
- Едвард Митевски, Секретаријат за европски прашања.

25. За раководител, заменик раководител, секретар, заменик секретар и членови на работната група за наука и истражување се определуваат:

- а) за раководител
Љубомир Денков, Министерство за образование и наука
- б) за заменик раководител
Анета Трпевска, Министерство за образование и наука
- в) за секретар
Марина Николовска, Министерство за образование и наука
- г) за заменик секретар
Махир Зибири, Министерство за образование и наука
- д) за членови:
 - Љубомир Денков, Министерство за образование и наука;
 - Анета Трпевска, Министерство за образование и наука;
 - Елван Хасановиќ, Министерство за образование и наука;
 - Виолета Атанасовска, Министерство за образование и наука;
 - Јелена Димитриевиќ, Министерство за образование и наука;
 - Неџипе Палоши Дарлишта, Министерство за образование и наука;
 - Катерина Шумановска, Министерство за образование и наука;
 - Теодора Грнчаровска Обрадовиќ, Министерство за животна средина и просторно планирање;
 - Фана Христовска, Министерство за животна средина и просторно планирање;
 - Родопи Корнети, Министерство за економија;
 - Назиф Џафери, Министерство за надворешни работи;

- Ирена Јакимовска, Државен завод за индустриска сопственост;
- Марина Мијовска, Државен завод за статистика;
- Лила Пејчиновска Миладиновска, Секретаријат за законодавство, и
- Вера Лалчевска, Секретаријат за европски прашања.

26. За раководител, заменик раководител, секретар, заменик секретар и членови на работната група за образование и култура се определуваат:

- а) за раководител
Милка Масникоса, Министерство за образование и наука
- б) за заменик раководител
Дијана Гирасова, Министерство за образование и наука
- в) за секретар
Мустафа Муслиу, Министерство за образование и наука
- г) за заменик секретар
Малина Зврцинова, Министерство за образование и наука
- д) за членови:
 - Ајфер Ариф, Министерство за образование и наука;
 - Веселинка Иванова, Министерство за образование и наука;
 - Снежана Билиќ, Министерство за образование и наука;
 - Биљана Тановска, Министерство за култура;
 - Маја Костовска, Министерство за труд и социјална политика;
 - Сања Зографска, Министерство за надворешни работи;
 - Блашко Смилески, Агенција за млади и спорт;
 - Нада Кочовска, Агенција за вработување на Република Македонија;
 - Марина Мијовска, Државен завод за статистика;
 - Лила Пејчиновска Миладиновска, Секретаријат за законодавство, и
 - Вера Лалчевска, Секретаријат за европски прашања.

27. За раководител, заменик раководител, секретар, заменик секретар и членови на работната група за животна средина се определуваат:

- а) за раководител
Јадранка Иванова, Министерство за животна средина и просторно планирање
Драгана Черепналковска (в.д. раководител), Министерство за животна средина и просторно планирање
- б) за заменик раководител
Гордана Кожухарова, Министерство за животна средина и просторно планирање
- в) за секретар
Изабела Младенова Цветковска, Министерство за животна средина и просторно планирање
- г) за заменик секретар
Влатко Трпески (в.д. заменик секретар), Министерство за животна средина и просторно планирање
- д) за членови:
 - Менка Спировска, Министерство за животна средина и просторно планирање;
 - Лендита Дика, Министерство за животна средина и просторно планирање;
 - Каја Шукова, Министерство за животна средина и просторно планирање;
 - Ленче Курчиева, Министерство за животна средина и просторно планирање;
 - Теодора Грнчаровска Обрадовиќ, Министерство за животна средина и просторно планирање;
 - Маријонка Виларова, Министерство за животна средина и просторно планирање;

- Нада Т. Арсова, Министерство за животна средина и просторно планирање;
- Даниела Стефкова, Министерство за животна средина и просторно планирање;
- Тања Пауновска, Министерство за животна средина и просторно планирање;
- Марија Дирлевска Чаловска, Министерство за животна средина и просторно планирање;
- Фана Христова, Министерство за животна средина и просторно планирање;
- Светлана Горѓева, Министерство за животна средина и просторно планирање;
- Лилјана Поповиќ, Министерство за транспорт и врски;
- Арбен Речица, Министерство за транспорт и врски;
- Малинка Матевска, Министерство за транспорт и врски;
- Соња Костовска, Министерство за транспорт и врски;
- Михаил Кочубовски, Министерство за здравство;
- Ристо Чивчиев, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Абдилафар Синани, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Јовица Ристовски, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Сања Василевска Поповска, Министерство за економија;
- Дејан Зрмановски, Министерство за економија;
- Пене Пенев, Министерство за локална самоуправа;
- Агим Шакири, Министерство за труд и социјална политика;
- Албина Груби, Министерство за надворешни работи;
- Елена Трпковска, Министерство за финансии;
- Филип Иванов, Министерство за животна средина и просторно планирање - Служба за животна средина;
- Хисни Цемаили, Министерство за животна средина и просторно планирање - Служба за просторен и информативен систем;
- Влатко Серафимов, Министерство за животна средина и просторно планирање - Државен инспекторат за животна средина;
- Дарко Блинков, Министерство за животна средина и просторно планирање - Државен инспекторат за животна средина;
- Ромил Санцаковски, Министерство за здравство- Биро за лекови;
- Мирјана Дончева, Министерство за здравство- Биро за лекови;
- Шемси Муса, Министерство за здравство - Државен санитарен и здравствен инспекторат;
- Среќо Лазаревски, Министерство за економија - Државен пазарен инспекторат;
- Кенан Селмани, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство- Управа за водостопанство;
- Слободен Чокревски, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за ветеринарство;
- Лидија Денковска, Министерство за транспорт и врски - Управа за телекомуникации;
- Блага Цветковска, Дирекција за заштита и спасување;
- Татјана Атанасов, Дирекција за заштита и спасување;
- Лидија Николовска, Дирекција за радијациона сигурност;
- Јанаки Меговски, Државен завод за статистика;
- Лилјана Митевска, Секретаријат за законодавство;
- Еленка Стојаноска, Секретаријат за законодавство, и
- Билјана Јадровска, Секретаријат за европски прашања.

28. За раководител, заменик раководител, секретар, заменик секретар и членови на работната група за потрошувачи и здравствена заштита се определуваат:

- а) за раководител
Крум Ефремов, Министерство за економија
- б) за заменик раководител
Мира Блажевска, Министерство за економија
- в) за секретар
Александра Силјановска, Министерство за економија
- г) за заменик секретар
Сенија Рамани, Министерство за економија
- д) за членови:
- Снежана Чичевалиева, Министерство за здравство;
- Ангелина Бачановиќ, Министерство за здравство;
- Злате Шулевски, Министерство за здравство;
- Жарко Карацовски, Министерство за здравство;
- Јованка Костовска, Министерство за здравство;
- Никица Панова, Министерство за здравство;
- Виолета Стојановска Петревска, Министерство за финансии;
- Зорица Ташковска, Министерство за финансии;
- Валентина Старделова, Министерство за економија;
- Лилјана Илиевска, Министерство за економија;
- Ваедин Даути, Министерство за економија;
- Ристо Чивчиев, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Марија Дирлевска Чаловска, Министерство за животна средина и просторно планирање;
- Здравка Скалова, Министерство за правда;
- Роза Петрушевска, Министерство за образование и наука;
- Софка Коцева, Министерство за образование и наука;
- Башким Ибраими, Министерство за транспорт и врски;
- Маријана Лончар Велкова, Министерство за економија - Совет за заштита на потрошувачите;
- Весна Николоска Димитровска, Министерство за здравство - Државен санитарен и здравствен инспекторат;
- Божин Петрески, Министерство за здравство - Дирекција за храна;
- Елизабета Николовска, Министерство за финансии - Царинска управа;
- Офелија Бајо, Министерство за финансии - Царинска управа;
- Никола Колевски, Министерство за економија - Државен пазарен инспекторат;
- Слободен Чокревски, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за ветеринарство;
- Славчо Ристов, Министерство за животна средина и просторно планирање - Државен инспекторат за животна средина;
- Душко Богдановски, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за заштита на растенијата;
- Ристо Чивчиев, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Државен инспекторат за земјоделство;
- Ромил Санцаковски, Министерство за здравство - Биро за лекови;
- Михаил Ежов, Институт за стандардизација;
- Снежана Шиповиќ, Државен завод за статистика;
- Лилјана Митевска, Секретаријат за законодавство, и
- Оља Петрушевска, Секретаријат за европски прашања.

29. За раководител, заменик раководител, секретар, заменик секретар и членови на работната група за царина се определуваат:

а) за раководител
Златко Ветеровски, Министерство за финансии - Царинска управа
б) за заменик раководител
Ванчо Лазаров, Министерство за финансии - Царинска управа
в) за секретар
Лихнида Димковска, Министерство за финансии - Царинска управа
г) за заменик секретар
Соња Методијевска, Министерство за финансии - Царинска управа
д) за членови:
- Анастасија Јовановска, Министерство за економија;
- Татјана Вета, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Цана Зафировска, Министерство за финансии;
- Јордан Симонов, Министерство за финансии;
- Јани Богоевски, Министерство за надворешни работи;
- Емилија Купева Неделкова, Министерство за животна средина и просторно планирање;
- Даниела Стефкова, Министерство за животна средина и просторно планирање;
- Филип Иванов, Министерство за животна средина и просторно планирање;
- Драгана Курчиоска, Министерство за култура;
- Горан Андреев, Министерство за финансии - Царинска управа;
- Даниел Монеv, Министерство за финансии - Царинска управа;
- Валентино Димитровски, Министерство за култура - Управа за заштита на културно наследство;
- Горѓи Бајлзов, Комисија за заштита на конкуренција;
- Марија Костовска, Државен завод за индустриска сопственост;
- Сузана Ичкова, Државен завод за статистика;
- Виолета Крстева, Државен завод за статистика;
- Оливера Нечовска, Секретаријат за законодавство, и
- Даница Насова, Секретаријат за европски прашања.

30. За раководител, заменик раководител, секретар, заменик секретар и членови на работната група за надворешни односи се определуваат:

а) за раководител
Нона Шишковска Соколовска, Министерство за економија
б) за заменик раководител
Даринка Пановска, Министерство за економија
в) за секретар
Зорица Смилева, Министерство за економија
г) за заменик секретар
Лидија Спирковска, Министерство за економија
д) за членови:
- Илир Шабани, Министерство за економија,
- Гордана Јанковска, Министерство за надворешни работи;
- Хилда Колевска, Министерство за надворешни работи;
- Лејлан Рашити, Министерство за надворешни работи;
- Надица Церковска, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Татјана Вета, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Горан Анчевски, Министерство за финансии;
- Радица Коцева, Министерство за финансии;
- Виолета Стојановска Петровска, Министерство за финансии;
- Афродита Рамадани, Министерство за транспорт и врски;

- Билјана Здравева, Министерство за транспорт и врски;
- Даринка Јантинска, Министерство за животна средина и просторно планирање;
- Весна Илиевска, Министерство за култура;
- Ацо Стефановски, Министерство за култура;
- Мире Десоски, Министерство за труд и социјална политика;
- Илија Јаноски, Министерство за финансии - Царинска управа;
- Сања Методијевска, Министерство за финансии - Царинска управа;
- Виолета Крстева, Државен завод за статистика;
- Еленка Стојаноска, Секретаријат за законодавство;
- Никола Николиќ, Секретаријат за законодавство, и
- Борис Мирчевски, Секретаријат за европски прашања.

31. За раководител, заменик раководител, секретар, заменик секретар и членови на работната група за надворешна, безбедносна и одбранбена политика се определуваат:

а) за раководител
Јован Теговски, Министерство за надворешни работи
б) за заменик раководител
Агнеза Руси, Министерство за надворешни работи
в) за секретар
Сашо Велјановски, Министерство за надворешни работи
г) за заменик секретар
Игор Илиевски, Министерство за надворешни работи
д) за членови:
- Стојан Стефановски, Министерство за одбрана;
- Златко Николовски, Министерство за внатрешни работи;
- Фанија Мангаровска, Министерство за економија;
- Снежана Мојсова, Министерство за правда;
- Светлана Гелева, Министерство за надворешни работи;
- Горан Стефчевски, Министерство за надворешни работи;
- Столе Столевски, Министерство за надворешни работи;
- Ненад Колев, Министерство за надворешни работи;
- Бети Јачева, Министерство за надворешни работи;
- Тони Димовски, Министерство за финансии;
- Гордана Нацева, Министерство за финансии - Дирекција за спречување на перење на пари;
- Драган Јолевски, Министерство за финансии - Царинска управа;
- Јулија Николовска, Министерство за финансии - Царинска управа;
- Татјана Васева, Центар за управување со кризи;
- Слаѓана Божиновска, Дирекција за безбедност на класифицирани информации;
- Слободан Малевски, Државен завод за статистика;
- Лиља Пејчиновска Миладиновска, Секретаријат за законодавство, и
- Ана Ангеловска, Секретаријат за европски прашања.

32. За раководител, заменик раководител, секретар, заменик секретар и членови на работната група за финансиска контрола се определуваат:

а) за раководител
Трајко Спасовски, Министерство за финансии
б) за заменик раководител
Тања Таневска, Министерство за финансии
в) за секретар
Катерина Серафимовска, Министерство за финансии

г) за заменик секретар
Тања Јаневска, Министерство за финансии
д) за членови:
- Стефан Аритоновски, Министерство за финансии;
- Спирос Јовановски, Министерство за внатрешни работи;
- Благоја Крстановски, Министерство за надворешни работи;
- Лилјана Ѓуровска, Министерство за финансии - Финансиска полиција;
- Лилјана Арсовска, Министерство за финансии - Финансиска полиција;
- Анче Вангели, Државен завод за ревизија;
- Калиопи Петковска, Државен завод за ревизија;
- Виолета Ѓорговска, Државен завод за статистика;
- Маја Брајовиќ, Генерален секретаријат на Влада на Република Македонија;
- Зоран Јордановски, Секретаријат за законодавство, и
- Вања Ефремовска, Секретаријат за европски прашања.

33. За раководител, заменик раководител, секретар, заменик секретар и членови на работната група за финансиски и буџетски одредби се определуваат:

а) за раководител
Димитар Тодевски, Министерство за финансии
б) за заменик раководител
Тони Димовски, Министерство за финансии
в) за секретар
Ленче Петковска, Министерство за финансии
г) за заменик секретар
Елена Стаменковска, Министерство за финансии
д) за членови:
- Маја Бодгановска, Министерство за финансии;
- Ленче Тагасовска, Министерство за финансии;
- Стефан Аритоновски, Министерство за финансии;
- Марија Шиковска, Министерство за финансии;
- Звонимир Поповиќ, Министерство за надворешни работи;
- Соња Наумовска, Министерство за култура;
- Звонко Алексов, Министерство за финансии - Царинска управа;
- Фросина Волчевска, Фонд за здравствено осигурување на Република Македонија;
- Соња Рошкова, Државен завод за статистика;
- Петар Ѓорѓиев, Генерален секретаријат на Влада на Република Македонија;
- Зоран Јордановски, Секретаријат за законодавство, и
- Марија Игнатова, Секретаријат за европски прашања.

34. За раководител, заменик раководител, секретар, заменик секретар и членови на работната група за институции се определуваат:

а) за раководител
Драган Тилев, Секретаријат за европски прашања
б) за заменик раководител
Лира Секуловска, Секретаријат за европски прашања
в) за секретар
Билјана Стојановска, Секретаријат за европски прашања
г) за заменик секретар
Билјана Јадровска, Секретаријат за европски прашања
д) за членови:
- Зорица Тноковска, Министерство за правда;
- Даниела Ангелиќ, Министерство за надворешни работи;
- Сашко Тодоровски, Министерство за надворешни работи;
- Димитар Тодевски, Министерство за финансии;
- Пламен Ѓеорѓиевски, Министерство за локална самоуправа;
- Вера Колевска, Министерство за образование и наука;

- Лена Ничева, Министерство за труд и социјална политика;
- Љупчо Ристовски, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Спирос Јовановски, Министерство за внатрешни работи;
- Билјана Николовска Жагар, Агенција за државни службеници;
- Сузана Ичкова, Државен завод за статистика;
- Слободан Малевски, Државен завод за статистика;
- Сузана Никодијевиќ-Филиповска, Генерален секретаријат на Влада на Република Македонија;
- Ѓвица Димоска, Секретаријат за законодавство, и
- Мери Ѓеорѓиевска, Секретаријат за европски прашања.

35. Останати прашања

а) за раководител
Драган Тилев, Секретаријат за европски прашања
б) за заменик раководител
Марија Игнатова, Секретаријат за европски прашања
в) за секретар
Вања Ефремовска, Секретаријат за европски прашања
г) за заменик секретар
Билјана Јадровска, Секретаријат за европски прашања
д) за членови:
- Фросина Тасевска, Министерство за правда;
- Агнеса Руси, Министерство за надворешни работи;
- Татјана Арсова, Министерство за финансии;
- Нериман Целадини, Министерство за економија;
- Живко Брајковски, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Драгана Черепналковска, Министерство за животна средина и просторно планирање;
- Вукашин Мановски, Министерство за внатрешни работи;
- Лилјана Митевска, Секретаријат за законодавство, и
- Мери Ѓеорѓиевска, Секретаријат за европски прашања.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-225/2
19 јануари 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

161.

Врз основа на член 7 од Законот за ученички стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/05) и член 37 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2006 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 120/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.01.2006 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО УЧЕНИЧКИОТ СТАНДАРД ЗА 2006 ГОДИНА

1. Програмата за остварување на дејноста во ученичкиот стандард за 2006 година е изготвена врз основа на насоките за изготвување на Предлог буџетската пресметка за 2006 година и согласно Законот за ученички стандард и Програмата за работа на единките корисници на средства-ученички домови.

Финансирањето на ученичките домови се врши согласно Законот за ученички стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/05).

Во Република Македонија постојат 25 ученички домови, од кои во 21 финансирањето е целосно од страна на Министерството за образование и наука, додека че-

тири ученички дома (кои се за посебни образовни потреби, како ученички дом за деца со оштетен вид, слух и говор и деца со пречки во развојот) се финансираат комбинирани преку Министерството за труд и социјална политика и Министерството за образование и наука.

Министерството за образование и наука како основ за финансирање на ученичките домови ги смета:

- сместувањето и исхраната на учениците;
- остварување на програмата за воспитно-образовната дејност на ученичките домови;
- обезбедување услови за реализирање на воспитно-образовната дејност во ученичките домови (опрема, тековно и инвестиционо одржување на објектите и опремата и сл.);
- здравствена заштита на учениците.

Сместувањето на учениците во ученичките домови е организирано според правилникот за работа на домовите и програмата за воспитно - образовната дејност.

Во учебната 2005/2006 година во ученичките домови во Република Македонија, сместување и исхрана користат 2.200 ученици. Цената, што ја плаќа Министерството за образование и наука, месечно за еден ученик изнесува 4.080,00 денари и тоа за 10 месеци во годината.

Во системот на стипендирање опфатени се 1.910 талентирани ученици со месечна стипендија од 2.000,00 денари за девет месеци во учебната година.

Тука се опфатени и децата на бранителите и стипендии за одличните ученици-Роми.

Согласно одобрените средства со Буџет за 2006 година вкупните финансиски средства од раздел 16001 - Министерство за образование и наука за Програма 5 - Ученички стандард се следните:

Ред. бр.	ставка	потставка	намена	износ
1.	464	464120	Стипендии за поддршка на млади таленти	32.000.000
2.	464	464210	Плаќања за сместување на ученици	90.000.000
3.	482	482930	Реконструкција на градежни објекти	3.500.000
4.	483	483250	Купување на кујнска опрема	1.500.000
5.	483	483290	Купување на друга опрема	5.000.000
			Вкупно	132.000.000

2. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-230/1
26 јануари 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

162.

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за ученички и студентски стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр.37/98) и член 37 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2006 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.120/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.01.2006 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД ЗА 2006 ГОДИНА

1. Програмата за остварување на дејноста во студентскиот стандард за 2006 година е изготвена врз основа на насоките за изготвување на Предлог буџетската пресметка за 2006 година и согласно Законот за ученички и студентски стандард и Програмата за работа на единките корисници на средства-студентските домови.

Финансирањето на студентските домови се врши согласно Законот за ученички и студентски стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/98).

Сместување и исхрана на студенти во Република Македонија се остварува во шест студентски домови, како и во дел од сместувачките капацитети на ученичките домови. Во нив се сместени околу 5.800 студенти.

Во текот на 2005 година, заради подобрување и проширување на сместувачките капацитети, два ученички дома: „Томе Стефановски Сениќ“ - Скопје и „Н. Х. Орде Чопела“ - Прилеп со Одлука на Влада на Република Македонија прераснаа во студентски домови. Со тоа се створија услови за обезбедување на подобри услови за сместување на студентите.

Министерството за образование и наука како основ за финансирање на студентските домови ги смета:

- сместувањето и исхраната на студенти;
- остварување на програмата за воспитно-образовната дејност на ученичките домови;
- обезбедување услови за реализирање на дејноста во студентските домови (опрема, тековно и инвестиционо одржување на објектите и опремата и сл.);
- здравствена заштита на студентите;
- стипендирање на студенти;
- студентски кредити и др.

Сместувањето на студентите во студентските домови е организирано според правилникот за работа и програмата на домовите.

Просечната цена за сместување и исхрана, која што ја плаќа Министерството за образование и наука, месечно за еден студент изнесува околу 3.000,00 денари и тоа за 10 месеци во годината.

Во системот на стипендирање опфатени се 4.680 талентирани студенти со месечна стипендија од 3.300,00 денари за девет месеци во учебната година, додека студентски кредити земаат вкупно 4.670 студенти, во месечен износ 2.200,00 денари за девет месеци во годината, а 160 студенти, кои студираат на универзитетите надвор од Република Македонија го остваруваат правото на користење на стипендија, за струки и дисциплини кои не се застапени на нашите универзитети. Исто така, во процесот на стипендирање и сместување опфатени се околу 120 владини стипендисти, односно студенти од македонско потекло од соседните земји, а опфатени се и студенти-деца на бранителите.

Меѓутоа, согласно одобрените финансиски средства со Буџетот за 2006 година ќе има недостиг на потставка 464110-Стипендии за талентирани студенти во вкупен износ од 26.000.000 денари, додека кај потставка 464230-Плаќања за сместување и исхрана во студентски домови недостигот на финансиски средства изнесува вкупно 77.000.000 денари, што значи дека вкупен недостиг, за целосно и успешно реализирање на програмата 6-Студентски стандард, изнесува 103.000.000 денари.

Согласно одобрените средства со Буџет за 2006 година вкупните финансиски средства од раздел 16001 - Министерство за образование и наука за Програма 6 - Студентски стандард се следните:

Ред. бр.	програма	потставка	намена	износ
1	6	464110	Стипендии за поддршка на студенти	113.000.000
2	6	464230	Плаќања за сместување и исхрана во студентски домови	97.000.000
3	6	486140	Студентски кредити	85.000.000
4	6А	482930	Реконструкција на градежни објекти	6.500.000
			Вкупно	301.500.000

2. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-230/2
26 јануари 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

163.

Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03 и 55/05) и член 172 став 4 од Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ број 53/05, 81/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.01.2006 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА 2006 ГОДИНА

Член 1

Со оваа програма се распределуваат средствата за заштита и унапредување на животната средина и природата за 2006 година.

Средствата од став 1 на овој член се обезбедуваат по основ на член 162 став 4 од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05; 81/05), во износ од 55.000.000,00 денари, за 2006 година.

Член 2

Средствата од член 1 став 2 од оваа програма се обезбедуваат од следните изворни приходи:

- надоместоците кои ќе се плаќаат при регистрација на моторни возила и пловни објекти, во висина од 4% од основното осигурување,
- надоместоците кои ќе се плаќаат при регистрација на возилата со уреди за прочистување на отпадните гасови-катализатор 2% од основното осигурување.

Член 3

Средствата од член 1 на оваа програма, во согласност со членот 172 став 5 и став 6 на Законот за животна средина, се распределуваат за следните намени:

Ред. Бр.	Намена на средствата	денари
1.	Унапредување и заштита на биолошката разновидност;	4.000.000,00
2.	Заштита, зачувување и подобрување на квалитетот на водите;	12.000.000,00
3.	Заштита, зачувување и подобрување на квалитетот на воздухот;	2.500.000,00
4.	Управување со отпадот;	6.000.000,00
5.	Подигнување на јавната свест во областа на животната средина;	1.500.000,00
6.	Поттикнување на почисто производство и замена на технологии; Поттикнување на образовни, истражувачки и развојни студии, програми, проекти и други слични активности за заштита и унапредување на животната средина и природата;	3.000.000,00
7.	Пречистителна станица колекторски систем во заштитени подрачја	9.000.000,00
8.	Пошумување и еко катчиња	3.000.000,00

9.	Расчистување на отпад и депонии	3.000.000,00
10.	Студии и проекти	1.000.000,00
11.	Средства за едукација и обука на вработените	3.000.000,00
12.	Трошоци за спроведување на програмата	7.000.000,00
ВКУПНО		55.000.000,00

Член 4

Во случај на неискористеност на средствата за одделна намена од член 3 на оваа програма, истите може да се пренаменат за друга намена од член 3 од оваа програма, по претходна согласност од Владата на Република Македонија.

Член 5

За реализација на оваа програма се грижи министерот за животна средина и просторно планирање.

Член 6

Средствата од програмата ќе се доделуваат врз основа на јавен конкурс или јавна набавка, спроведена од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање согласно Законот за јавни набавки, врз основа на следните критериуми за оценување на понудите:

А. КРИТЕРИУМИ

1. За намената од член 3 точка 1:
 - 1.1 Подрачје во кое се преземаат дејствијата
 - 1.1.1. Заштитени подрачја
 - 1.1.2. Рурални подрачја
 - 1.1.3. Загрозен вид флора и фауна
 - 1.1.4. Јавни установи, здруженија на граѓани
 2. За намената од член 3 точка 2:
 - 2.1. Подрачје во кое се преземаат дејствијата
 - 2.1.1. Заштитени подрачја
 - 2.1.2. Рурални подрачја
 - 2.1.3. Состојба со квалитетот на водата на реципиентот на отпадните води
 - 2.2. Досегашен начин на управување со водите
 - 2.2.1. Постојење на третман на отпадните води
 - 2.2.2. Состојба со водоснабдителен систем
 - 2.2.3. Постојење на физибилити студија или проект на документација
 3. За намената од член 3 точка 3:
 - 3.1. Подрачје во кое се преземаат дејствијата
 - 3.1.1. Заштитени подрачја
 - 3.1.2. Состојба со квалитетот на воздухот во подрачјето
 4. За намената од член 3 точка 4:
 - 4.1. Подрачје во кое се преземаат дејствијата
 - 4.1.1. Заштитени подрачја
 - 4.1.2. Состојба со управувањето со отпадот во подрачјето
 - 4.2. Досегашен начин на управување со отпадот
 - 4.2.1. Состојба со системот за собирање на отпадот
 - 4.2.2. Постојење и состојба со опремата за постапување со отпадот
 - 4.2.3. Постојење на физибилити студија или проект на документација
 5. За намената од член 3 точка 5:
 - 5.1. Област во која ќе се преземаат активностите:
 - 5.1.1. Промовирање на учество на јавноста во донесувањето на одлуки од областа на животната средина
 - 5.1.3. Вода
 - 5.1.4. Воздух
 - 5.1.5. Отпадот
 - 5.1.6. Заштита на природата
 - 5.1.7. Заштеда на енергија и климатски промени
 - 5.1.8. Други активности поврзани со имплементација на законите од областа на животната средина

- 5.2. Начин на кој се преземаат активностите
- 5.2.1. Степен на интерактивност со граѓаните
- 5.2.2. Користење на други алатки за комуникација
6. За намената од член 3 точка 6:
 - 6.1.1. Област во која се превземаат активностите:
 - 6.1.2. Намалување на загадувањето на воздухот, водите и почвата
 - 6.1.3. Намалување на создавањето на отпадот
 - 6.1.4. Заштета и одржливо користење на енергија
 - 6.1.5. Постигнување и воведување на стандарди за животна средина
 - 6.1.6. Отстранување и ревитализација на загадувања
 7. Финансирање на изградба на колекторски систем во Пелистер согласно Законот за јавни набавки
 8. Спроведување на акција за пошумување согласно Законот за јавни набавки
 9. Санација на жешки точки согласно Законот за јавни набавки
 10. Расчистување на депонии и отпад согласно законот за јавни набавки
 11. Изработка на студии и проекти согласно Законот за јавни набавки
 12. Вредност на предложените активности за намена на средствата (за сите од член 3)
 13. Финансиско учество на предлагачот (за сите од член 3).

Член 7

Средствата од оваа програма ќе се доделуваат според утврдените критериуми кои се составен дел на оваа програма.

Член 8

За користење на средствата од оваа програма, барањето треба:

1. Да е правно лице, вклучувајќи ја и општината, општините во градот Скопје и градот Скопје (за сите намени).
2. Да обезбеди изјава, односно одлука за соработка или одобрување на активност од засегнатите страни (само ако е применливо за активност за соодветната намена).
3. Да е сопственик односно корисник на објектот или просторот на кој ќе се изведува активност (само ако е применливо за активност за соодветната намена).

Член 9

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-447/1
26 јануари 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

164.

Врз основа на член 34 став, 2 од Законот за научноистражувачка дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 13/96 и 29/02) и член 30, став 4 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2006 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 120/05 година), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.01.2006 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ, ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ И ТЕХНИЧКАТА КУЛТУРА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2006 ГОДИНА

I. ПРОГРАМА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА ЗА ДЕЈНОСТ ЗА 2006 ГОДИНА

Програмата за научноистражувачката дејност во Република Македонија ќе се остварува во согласност со Уставот на Република Македонија, Законот за научноистражувачка дејност ("Службен весник на РМ" бр.

13/96 и 29/02), и подзаконските акти **Правилникот за утврдување на условите и критериумите за доделување на средства за реализација на годишните програми за работа и развој на јавните научни установи** ("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/06) и **Правилникот за утврдување на условите и критериумите за доделување на средства за реализација на научноистражувачката дејност во Република Македонија** ("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/06).

Научноистражувачката дејност во Република Македонија се реализира преку јавните научни установи, универзитетите, факултетите и научните здруженија.

Утврдувањето и доделувањето на средствата за научноистражувачката дејност се врши според мерилата и критериумите предвидени со Законот за научноистражувачка дејност и актите на Министерството за образование и наука.

Министерството за образование и наука научноистражувачката дејност ќе ја подржува преку следните активности:

1. Научноистражувачки проекти (национални);
2. Научноистражувачки проекти (меѓународни);
3. Издавачка дејност во науката;
4. Стипендии на студенти за постдипломски студии;
5. Организирање на научни собири во Републиката;
6. Учество на научни работници на научни собири во странство, студиски престои во странство и престој на странски научни работници во РМ;
7. Програми на јавните научни установи;
8. Набавка на научноистражувачка опрема;
9. Адаптација и санација (одржување на згради)
10. Набавка на странска научна периодика;
11. Други расходи-научноистражувачка инфраструктура (реферална дејност, исплата на рецензии за проекти и др.).

1. Научноистражувачки проекти (национални и меѓународни)

Континуираната научноистражувачка работа низ научни проекти во природните, биотехничките, техничките, медицинските хуманитарни и општествените науки е основен предуслов за стабилен развој на државата. Во областите од национален карактер како што се историјата, македонскиот јазик, фолклорот и археологијата постојат области кои што сепуште не се доволно истражени, а кои се од големо значење за меѓународното афирмирање на нашата држава. Покрај фундаменталното значење, вложувањата во науката треба да се во функција на забрзаниот економски развој.

Од друга страна, активното вклучување на младите истражувачи во научноистражувачката работа го спречува т.н. "одлив на мозоци" од државата, а користењето на потенцијалот на младиот научен кадар обезбедува временски далекусежен стабилен и континуиран развој на државата.

Министерството за образование и наука во текот на 2006 година ќе го намали бројот на финансирани проекти, односно ќе се финансираат помал број проекти со зголемен износ на средствата за реализација на истражувањата. Крајна цел на овој пристап е концентрација на средствата, овозможување на интердисциплинарност и зајакнување на одговорноста на истражувачите. Воедно се предвидува поголема транспарентност и отчетност на истражувачите преку перманентна јавна презентација на резултатите од истражувањата.

Во 2006 година продолжуваат со финансирање 60 национални и 70 меѓународни научноистражувачки проекти кои се реализираат во билатерална соработка со Словенија, Хрватска, Франција, Бугарија, Србија и Црна Гора, Турција и како и неколку COST акции. Со новиот конкурс се планира да се прифатат и 100 нови проекти чие финансирање ќе почне во текот на 2006 година.

2. Издавачка дејност

Резултатите од научноистражувачката дејност се главен индикатор за активност на научните работници. Тие се верификуваат преку нивно објавување во форма на трудови во печатени книги и научни списанија, зборници издадени

од научните институции и зборници од одржани научни собири. Печатеното издаваштво е незаменлив начин на комуникација на научниот работник со соодветната научна јавност, но и пошироко.

Научните работници од Република Македонија со објавувањето на конкурсот за 2006 година за издавачка дејност, резултатите од своите истражувања ќе ги објават преку издавање на 40 научни списанија, 15 зборници и околу 100 научни книги чие печатење делумно ќе биде потпомогнато со средства од Министерството за образование и наука.

3. Стипендии на студенти на постдипломски студии

Министерството за образование и наука и во 2006 година ќе доделува средства за 120 стипендии за млади талентирани научни кадри-постдипломци преку објавување на конкурс за доделување на средства за стипендии на кандидати со висок просек на завршени студии. Воедно ќе се одобруваат средства за еднократна помош за изработка и одбрана на магистерски и докторски трудови.

Во текот на 2006 година Министерството ќе продолжи со финансирање на 160 постдипломци кои студираат во Република Македонија со месечен износ на стипендија од 4.500 денари, и 10 постдипломци кои студираат надвор од Македонија со месечен износ од 5.200 денари.

4. Организирање на научни собири во Република Македонија

Министерството за образование и наука го подржува организирањето на научни собири од национален и меѓународен карактер. Се проценува дека бројот на тие собири во 2006 год. ќе биде значително зголемен поради рапидното намалување на средствата за овој вид активности во 2006 год. Во тој смисол посебно треба да се истакнат Семинарот за македонски јазик и литература и Меѓународниот симпозиум за балкански фолклор како манифестации од исклучително значење за меѓународна промоција на Република Македонија во културен, историски и научен контекст.

5. Учество на научни работници на меѓународни собири

Усовршувањето на научните кадри во странство (учество на научни собири и студиски престои) се остварува преку различни видови на нивно активно учество на конференции, семинари, конгреси и симпозиуми. За овие престои се покриваат дел од патните трошоци и котизацијата за учество на собирот. Средства ќе се доделуваат и за странски научни работници кои престојуваат заради реализација на меѓународни научноистражувачки проекти кои се изведуваат во Република Македонија. Оваа година се планира да се заострат критериумите за финансирање на овие активности заради поттикнување на квалитетните научни работници кои со свои трудови и соопштенија учествуваат како поканети предавачи или усмено ги презентираат своите научни резултати што секако е потврда на нивниот квалитет.

Во текот на 2006 година се планира да се реализираат 325 учества на научни собири во странство, 72 престои на странски научни работници во Македонија во врска со научноистражувачки проекти кои се реализираат преку билатерална соработка со Турција, Германија, Словенија, Франција, Бугарија, Италија и други држави.

6. Студиски престои во странство

Еден од инструментите за поддршка на усовршувањето на научно-истражувачките кадри во странство е кофинансирањето на студиските престои. И во доделувањето на овие средства ќе се заострат критериумите при што ќе се врши селекција на апликантите за ваков вид на поддршка врз основа на должината на престојот, статусот на институцијата каде ќе се престојува, програмата на престојот и др. За оваа година Министерството за образование и наука ќе кофинансира 80 студиски престои во странство.

7. Програми на јавните научни установи

Во согласност со Законот за научноистражувачка дејност, јавните научни установи се финансираат по доставени програми за работа и развој за тековната година. Покрај

средствата кои се издвојуваат од Буџетот на Република Македонија за потребите на јавните научни установи од потпрограмата 72-научни институти кои воглавно се наменети за плати и придонеси и надоместоци за вработените во јавните научни установи, од програмата 7-наука потпрограма 71-научноистражувачка дејност за јавните научни установи (институти) се издвојуваат средства за програмски активности (научноистражувачки проекти, издавачка дејност, научни собири, учество на научни собири и студиски престои во странство, набавка на научноистражувачка опрема, набавка на странска научна литература, адаптација и санација на објекти и др).

Министерството за образование и наука во текот на 2006 година ќе го намали бројот на финансирани проекти, но со зголемен износ на средствата за реализација на истражувањата.

8. Научноистражувачка опрема

Големиот дел од истражувањата во природните, биотехничките, медицинските и техничките науки се поврзани со користење на современа опрема. За успешно реализирање на научноистражувачките активности, неопходно е комплетирање на научните лаборатории и центри. Реалните потреби се многу големи, но имајќи го предвид фактот дека во изминатиот период ваков вид на финансиска поддршка отсутуваше.

9. Набавка на научна странска литература

Во изминатите години дојде до прекинување на набавката на странска литература за потребите на научноистражувачките институции. Во 2006 година се планира да се пополни таа празнина и да се продолжи со континуирана набавка на научната литература (периодика).

Најновите светски научни податоци и резултати, кои најчесто се сместуваат во посебни информатички бази на податоци несомнено треба да бидат достапни за нашите научни истражувачи. Пристапот до овие бази воедно овозможува и размена на научните информации со што се придонесува нашата држава да биде активен учесник во процесот на научната глобализација.

10. Други расходи - (реферална дејност, исплата на рецензии за проекти и други активности)

Формирањето на единствена база на податоци за сите научни работници во државата со целокупна научноистражувачка активност е примарна потреба. Преку базата на податоци секогаш може да се има увид во потенцијалот на научните работници со што би бил ефикасно ангажиран развојот на државата. Во 2006 година се планира формирањето на базата да се заврши на македонски јазик, додека следната фаза би била нејзино вклучување во меѓународните бази. За оваа активност е ангажиран Рефералниот центар при НУБ "Св. Климент Охридски".

II. ПРОГРАМА ЗА ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ЗА 2006 ГОДИНА

Во согласност со Уставот на Република Македонија и Законот за поттикнување и помагање на технолошкиот развој, државата ќе продолжи да ја остварува обврската за поттикнување и помагање на технолошкиот развој. Средствата за оваа намена се утврдени во Буџетот на Република Македонија за 2006 година. Дополнителни средства за оваа намена ќе се обезбедуваат и преку учество на носителите на технолошкиот развој, пред се од претпријатијата.

За 2006 година, средствата во Буџетот на Република Македонија за поттикнување и помагање на технолошкиот развој ќе бидат наменети за: развојно-истражувачки проекти; поддршка на иновациони предлози и развој на технолошка инфраструктура.

Со оглед на потребата од поинтензивен техничко-технолошки развој на државата и заживување на стопанството преку активирање на постојните и стимулирање за отворање нови производни капацитети, средствата определени во Буџетот на Република Македонија за 2006 година во најголем дел, ќе се насочат кон софинансирање на развојно-

истражувачки проекти. Тоа подразбира софинансирање проекти за усвојување и развој на сопствени технологии, нови производи, рационализација и иновирање на постојните производни капацитети и др.

Развојот, усовршувањето и дооформувањето на технолошката инфраструктура ќе се софинансира, а за поттикнување и поддршка на иновациони активности.

Треба да се нагласи дека се отпочнати активности за поддршка на проекти од технолошките јадра формирани на факултетите и осовременување на техничко-технолошката инфраструктура во функција на поттикнување, помагање и интензивирање на технолошкиот развој на државата.

Заради екстремно рестриктивните средства кои се во голем расчекор со потребите, во 2006 година, ќе биде доведена во прашање реализацијата на планираните програмски активности. Ова особено негативно ќе се одрази на создадената позитивна клима во стопанството за користење на средства за развојни проекти, изразено со постојано зголемување на бројот на предложените проекти во рамки на годишните конкурси. Евидентно е, дека, секоја година интересот се зголемува, а државата не е во состојба да одговори на потребите и барањата. Заради тоа еден дел од овие средства ќе се алоцира како основачки влог во востановувањето на Фондот за технолошки развој во соработка со Стопанската комора на Македонија за што веќе е потпишан договор помеѓу претседателот на Владата на Република Македонија и претседателот на Стопанската комора на Македонија.

1. Развојно- истражувачки проекти

Применетите и развојните истражувања ќе се софинансираат со средства од Буџетот. Тоа значи дека во текот на 2006 година би можеле да се прифатат за софинансирање нови развојно-истражувачки проекти, чии носители се претпријатија, развојно-истражувачките единици во стопанството, со задолжителна соработка (директно ангажирање) на истражувачки кадар од универзитетите во Република Македонија.

Потребата од планирање во Буџетот на предвидените средства се должи на позитивните искуства и резултати од софинансирањето на ваков вид проекти во изминатиот повеќегодишен период. Ефектите од софинансирањето на развојно - истражувачките проекти резултираат во: нови производи, нови производни линии и погодни, рационализација во производните процеси, супституција на некавалитетни или увозни сировини и сл.

2. Поттикнување на иновациони предлози

За софинансирање на пронаоѓаштвото, иноваторството и рационализаторството, како значајни компоненти за пораст на вкупниот развој на државата од доделените средства во Буџетот за 2006 година се планирани финансиски средства.

Со средствата ќе се софинансираат предлози за изработка на прототипови, иновативни решенија на поединци, настапи на иноватори од Република Македонија на меѓународни саеми и изложби, како и организирањето на изложбата МАКИНОВА-2006, бидејќи развојната способност и технолошкиот дострел на секоја земја денес, се мерат по бројот на иновациите создадени од сопствениот истражувачки кадар.

Резултатите од досегашните вложувања на државата во поттикнување на иновативното творештво говорат дека средствата вложени за овој вид на активности се повеќе од оправдани и дека треба да се прават напори за зголемување на вложувањата на државата за вакви цели.

3. Технолошка инфраструктура

Средствата од Буџетот за 2006 година, утврдени за развој на технолошката инфраструктура ќе се наменат за софинансирање на функционирањето на веќе формираните иновациони центри како функционални целини на Сојузот на пронаоѓачите и авторите на технички унапредувања во одделни општини во Република

Македонија (Штип, Охрид и др.) и за поддршка на технолошките јадра на факултетите. Доколку не бидат обезбедени вонредни средства за оваа намена, нема можност за пообемни активности од овој домен.

III. ПРОГРАМА ЗА ТЕХНИЧКА КУЛТУРА ЗА 2006 ГОДИНА

Пресметката за користење на финансиските средства за техничката култура за 2006 година произлегува од Предлог-програмата за поттикнување и помагање на техничката култура во Република Македонија за 2006 година и од одредбите на Законот за поттикнување и помагање на техничката култура.

Средствата за поттикнување и помагање на техничката култура во Буџетот на Република Македонија за 2006 година се утврдени и се наменети за носителите на дејноста кои имаат јавно овластување. Финансирањето на активностите во дејноста ќе се остварува и преку софинансирање од страна на носителите на техничката култура од сопствени извори.

1. Обука за техничка култура (Програмски активности-програми за работа и проекти)

Во согласност со Програмата за поттикнување и помагање на техничката култура во Република Македонија за 2006 година и одредбите од Законот за поттикнување и помагање на техничката култура, за обука за техничка култура, односно за реализација на програмските активности е планирано да се искористат сите доделени средства во Буџетот за 2006 година.

Со овие средства ќе се обезбеди покривање на трошоците за организирање обука за техничката култура преку:

- семинари и курсеви во домовите за техничка култура и во струковите сојузи;
- државни манифестации (Државна смотра на млади техничари и природници; Државна смотра „Наука на младите“; Државно првенство во ХСТ; Државен собир на радиоаматерите; Државен фестивал на аматерскиот филм; Денови на македонската фотографија; Државна изложба на фотографии; Летна фото и филмска школа; Државен собир на воздухопловните и ракетните модели; МАКИНОВА 2006-јубилеј 25 години; ЕКОНОВА 2006; Државен натпревар на трактористи; Изложба на подводни фотографии; и др.); и

- меѓународни натпревари, манифестации и котизации (Светско првенство на радиоаматерите во ХСТ за кое Република Македонија е домаќин; Светски натпревар на УКТ во Република Македонија; Светски куп во ракетно моделарство; Меѓународен фестивал на непрофесионален документарен филм „Камера 300“; ФОТО-МЕДИА 2006; и др.)

2. Материјални трошоци

Средствата за материјални трошоци за реалните потреби за остварување на програмските активности на носителите на дејноста техничка култура во државата за 2006 година се предвидува да се обезбедуваат од носителите на дејноста.

3. Санација на објекти и набавка на опрема

За санација на објекти и набавка на опрема во домовите и клубовите за техничка култура не е предвидено да се наменат средства добиени од Буџетот за 2006 година.

Средствата кои се потребни за инвестиции и опрема во домовите за техничка култура, за реконструкции на кровни конструкции, набавка на мерна техника, набавка на телекомуникациони релејни уреди, оспособување на микросметачки кабинети и др. се планира да се обезбедат преку донации или преку конкурирање во посебни програми за инвестиции-санација и набавка на опрема за 2006 год.

Рекапитуларот на предвидените средства за научно-истражувачка дејност, технолошки развој и техничка култура по намени за 2006 година е прикажан на наредната табела:

Табела 1. Преглед на распределените средства за научноистражувачката дејност за 2006 година

**ФИНАНСИСКИ ПЛАН-РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА
ОД РАЗДЕЛОТ 16001-МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА-
СЕКТОР ЗА НАУКА И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ И ТЕХНИЧКА КУЛТУРА
ПОТПРОГРАМА 71-НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ**

Реден број	Програма	Расходи стваки	НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ АКТИВНОСТИ	Распоред на средствата за 2006 година
1	7	420-Патнини расходи, 421-Комунални услуги, 423-Ситен инвентар, 424-Поправка и одржување 425-Договорни услуги	Научноистражувачки проекти (национални)	55.000.000
2	7	420-Патнини расходи, 421-Комунални услуги, 423-Ситен инвентар, 424-Поправка и одржување 425-Договорни услуги	Научноистражувачки проекти (меѓународни)	14.000.000
3	7	425-Договорни услуги	Издавачка дејност (печатење на научни книги и научни списанија)	6.000.000
4	7	464-Разни трансфери	Стипендии за последипломски студии и еднакратна помош за изработка на м-р и д-р трудови.	20.000.000
5	7	420- Патни и дневни расходи 423-Ситен инвентар, алати и други материјали	Организирање на научни собири	3.000.000
6	7	420-Патни и дневни расходи 425-Договорни услуги	Учество на научни собири, студиски престој во странство и престој на странски научни работници во Р.Македонија.	4.000.000
7	7	425- Договорни услуги	Набавка на странска научна литература	1.000.000
8	7	483-Купување на мебел, опрема, возила и машини	Набавка на научноистражувачка опрема	2.000.000
9	7	424-Поправки и одржување	Адаптација и санација (одржување на згради)	2.000.000
10	7	425-Договорни услуги 464-Разни трансфери	Технолошки развој	12.000.000
11	7	425-Договорни услуги	Техничка култура	6.500.000
12	7	464-Разни трансфери	Државни награди (награда Гоце Делчев)	300.000
13	7	483-Купување на мебел, опрема, возила и машини	Набавка на информатичка опрема	4.800.000
14	7	425-Договорни услуги 464-Разни трансфери	Други расходи (исплата на рецензии, реферална дејност, објавување на огласи, конкурсни и други активности,	3.200.000
			ВКУПНО СРЕДСТВА	133.800.000

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-419/1
26 јануари 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

165.

Врз основа на член 2 став 1 од Законот за социјална заштита (“Службен весник на Република Македонија” бр. 50/97, 16/00, 17/03, 65/04, 62/05 и 111/05) и член 29 став 4 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2006 година (“Службен весник на Република Македонија” бр. 120/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.01.2006 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ЗА 2006 ГОДИНА

I. ПОЛДОВНА ОСНОВА

Законот за социјалната заштита е основниот документ со кој е уредено остварувањето на социјалната заштита во Република Македонија. Со овој закон е предвидено, Владата на Република Македонија да носи Програма за остварување на социјалната заштита во која поблиску ќе се уредат подрачјата на социјалната заштита, специфичните потреби на населението и начинот на остварување на социјалната заштита. Заради усогласеност со одредбите од Законот за извршувањето на Буџетот на Република Македонија за 2006 година со кој се предвидува донесување програма на Владата на Република Македонија за средствата наменети за социјални надоместоци, како и заради усогласување на активностите на социјалната заштита со потребите на граѓаните од други услуги и мерки, оваа програма се носи на почетокот на секоја година.

Во остварувањето на социјалната заштита и во 2006 година ќе се применуваат одредбите од други законски прописи како што се: Закон за семејството; Кривично правните прописи; Законот за вработување на инвалидните лица, како и подзаконските акти со кои е уредено правото на социјална помош: - Одлуката за условите, критериумите, висината, начинот и постапката за утврдување и остварување на правото на социјална парична помош и други подзаконски акти утврдени со законската регулатива.

Исто така, соодветно влијание ќе имаат и развојните документи на Владата на Република Македонија: Макро-економската политика за 2006 година, Програмата за работа на Владата на Република Македонија за 2006 год со која се имплементираат стратешките приоритети на Републиката за тековната година; мерките утврдени со политиката на вработување во Стратегијата за вработување за 2006 - 2010 година и Националниот акцион план за вработување за периодот 2006 - 2008 година како и Буџетот на Република Македонија за 2006 година.

Во реализацијата на социјалната заштита во 2006 година, значајно место ќе имаат Меѓународните Конвенции и препораки, меѓу кои се: Стратегијата за социјална кохезија на Европскиот Комитет за социјална кохезија, Милениумските развојни цели на ОН во делот на првата развојна цел: намалување на сиромаштијата како и други препораки врз основа на кои ќе се врши постапно приближување кон законодавството на ЕУ.

Во рамки на неопходните реформски зафати во социјалната заштита во 2006 година ќе продолжи реализацијата на Проектот за имплементација на социјалната

заштита (СПИЛ Проект *)- Програма за поддршка на социјалната заштита, чија основна цел во делот на социјалната заштита е да се подобри ефективност и ефикасноста на системот на социјалната заштита преку подобрување на администрацијата.

Во 2006 година во рамки на овој проект ќе се продолжи со анализата на законите и подзаконските акти од аспект на поставување на унифицирана методологија за утврдување и исплата на одделни видови на социјални бенефиции, за да може во наредниот период да се изготви соодветна софтверска апликација за сите центри за социјална работа, меѓусебно поврзување, како и ИТ поврзување со Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за вработување и другите органи, партнери во реализацијата на социјалната парична помош.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВО ОСТВАРУВАЊЕТО НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

Социјалната заштита и во 2006 година ќе се реализира преку обезбедување на:

- **услуги и мерки** за социјална превенција, вонинституционална заштита и институционална заштита за граѓаните кои се изложени на основните социјални ризици и

- **социјална помош за корисниците;**

Корисниците на социјална заштита како дел од населението можат да се згрижат како поединци, семејства-домаќинства или група на население и за овие групи се применуваат соодветни облици на услуги и мерки во социјалната заштита.

Во 2006 година во групата на корисници на социјална заштита кои ќе бидат опфатени со услугите и мерките на социјалната заштита** се: малолетни лица без родителска грижа до 18 годишна возраст-1 093; лице кое до 18 годишна возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа, до навршување на 26 години -438; малолетни лица со воспитно социјални проблеми околу 8 000; малолетни лица воспитно запустени околу - 3 300; малолетни лица со пречки во развојот - 5 716; други малолетни лица - 598, како и возрасни лица од следните категории корисници: стари лица - по повеќе основи околу 7 440; полнолетни лица со психички и физички попреченост-8 056; лица од семејства со пореметени односи во семејството - 3580; возрасни лица со општествено негативни навики - 958; и други полнолетни лица корисници на услуги - 3 888. Дел од овие лица ќе бидат опфатени со одделни облици на социјална парична помош, згрижување во установа, со вонинституционална социјална заштита и друг вид на услуги и мерки согласно закон. Во 2006 година ќе се реализира предвидената заштита за околу 150 лица, баратели на азил во нашата држава.

За сите овие лица континуирано ќе се преземаат мерки во насока на проширување на видовите и облиците на социјална заштита со цел за поорганизирано социјално вклучување на социјално исклучените поединци и групи на граѓани, како и подобрување на воспоставените услуги и нивната достапност.

III. АКТИВНОСТИ ВО СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

1. Продлабочување на процесот на децентрализација во социјалната заштита

По завршувањето на првата фаза од процесот на децентрализацијата во социјалната заштита во 2005 година, согласно која домовите за стари лица се пренесоа

* СПИЛ Проектот се реализира со заем на Светската банка. Истиот покрај реформите во социјалната заштита ги опфаќа и реформите во пензискиот систем.

** Показатели од статистичкиот билтен на Заводот за социјални дејности-Скопје.

на општините, во 2006 година Министерството за труд и социјална политика, акцент ќе стави на имплементацијата на со законот создадената обврска на општините, градот Скопје и општините во градот Скопје, да организираат и обезбедат социјална заштита согласно специфичните потреби за социјална заштита за своите граѓани. За таа цел ќе се изготви **Програма за соработка и следење на социјалната заштита во општините во Републиката**. Со оваа програма ќе се регулира и поблиската соработка помеѓу централната власт претставувана од министерството и центрите за социјална работа со локалната власт на полето на социјалната заштита. Анализата на искуствата од оваа фаза на децентрализацијата, ќе помогне, во наредниот период да се оди кон продлабочување на процесот на децентрализација.

2. Организиран приод во социјалното вклучување на социјално исклучените како мерка во справувањето со сиромаштијата

Тргувајќи од местото и улогата на социјалната заштита, министерството ќе се вклучи во подготовка на Заедничкиот меморандум за инклузија кој е задолжителен документ за секоја земја која се стекнала со статус на земја кандидат за членство во ЕЗ. Овој документ треба да помогне во изградбата на капацитетите на државата и сите други учесници во борбата против сиромаштијата (невладиниот сектор, локалните и националните авторитети, науката и др.), и ќе биде основа за утврдување на националниот план и стратегијата за справување со сиромаштијата и социјалната исклученост.

Со оглед на тоа дека социјалната заштита треба да води грижа за спречување на ризиците од исклучување за одделни групи на граѓани, како и да им помага со соодветни услуги и мерки, во 2006 година, министерството ќе продолжи со политиката на отварање на дневни центри и засолништа за повеќе категории на социјално исклучени лица. Имајќи ги во вид позитивните искуства од функционирањето на дневните центри и засолништата во 2006 година ќе се отворат уште : три дневни центри за деца со пречки во интелектуалниот развој (во Гостивар, Берово и Виница) со што нивниот број ќе се заокружи на 19; два за лица жртви на семејно насилство (во Охрид и Тетово) со што ќе бројот ќе се заокружи на седум; уште еден дневен центар за лица кои злоупотребуваат дроги и други психотропни супстанции - во Скопје и едно засолниште за бездомници во Скопје. Доколку одделни општини со сопствени средства и врз основа на анализа на потребите на населението ќе се определат за отварање на дневен центар односно засолниште, министерството за труд и социјална политика ќе се вклучи со соодветна помош. Исто така, заради подобро функционирање на одделни видови на дневни центри и прифатилишта, министерството ќе оствари соработка со други релевантни министерства. Во 2006 година акцентот ќе биде ставен на востановувањето на мрежа на нови форми на социјална заштита како што се мали групни домови (2) за лица со умерена и тешка попреченост во интелектуалниот развој односно лица со физичка инвалидност, потоа, клубови и дневни центри за стари и инвалидни лица.

Процесот на деинституционализација ќе се подржи и со имплементација на **Правилникот за критериумите за избор на згрижувачки семејства, видот и бројот на корисници кои можат да се сместат во едно згрижувачко семејство, видот и обемот на услугите од социјална заштита што му се обезбедуваат на сместеното лице, висината на надоместокот на трошоците за сместување и на надоместокот за згрижување** со кој ќе се придонесе за подигање на квалитетот и проширување на бројот на поквалитетните згрижувачки семејства. Со помош на УНИЦЕФ ќе се

промовира активноста за зголемување на згрижувачките семејства во општините кои не беа опфатени во претходната фаза.

Во рамки на расположивите финансиски можности, на биолошките семејства кои ќе се грижат за своите членови - лица со тешки и најтешки пречки во интелектуалниот развој или лица со трајна телесна попреченост, повремено ќе им се помага со финансиски средства за задоволување на потребите за овие лица.

Во процесот на деинституционализација во социјалната заштита продолжува соработката на „Проектот за развој на општините,, подржан од Светската банка со кој се овозможува изградба и опремување на дневни центри за лица со пречки во интелектуалниот развој и за стари лица во руралните и урбаните општини во Република Македонија.

3. Активности поврзани со приближување на законодавството во областа социјалната заштита кон законодавството на ЕУ

- Министерството за труд и социјална политика ќе продолжи во континуитет да ги следи законските прописи и препораки на ЕЗ во доменот на социјалната заштита со цел истите постапно да бидат имплементирани во нашето законодавство.

За таа цел во 2006 година ќе се донесе нов **Закон за социјалната заштита** со кој помеѓу другото ќе вгради Директивата 2000/43/ЕЦ за имплементирање на принципите на еднаков третман на луѓето, почитувајќи ја расната или етничката припадност, потоа , за категоријата на работно способните корисници на социјална парична помош кои се материјално необезбедени ќе се утврди правото со законот на ист начин како и за останатите видови на парична помош. Исто така, заради имплементација на **Законот за азил и привремена заштита** ќе се востанови посебен облик на институција која времено ќе ги згрижува лицата и семејствата кои бараат азил во нашата држава како и другите права предвидени за овие лица.

- Со кривично правните прописи, надлежностите на центрите за социјална работа во спроведувањето на алтернативните мерки, воспитните мерки и поспеналната заштита е зголемена кај постапувањето со малолетните и возрасните сторители на кривични дела. За имплементација на алтернативните мерки ќе се зајакне стручниот потенцијал на кадрите во центрите за социјална работа и ќе се зголеми бројот на програмите со кој ќе се реализираат алтернативните мерки.

За да се постигне оваа цел, во 2006 година ќе се изготват методолошки упатства и обука за сите учесници во спроведувањето на алтернативните мерки. Се очекува овие активности да се реализираат со финансиска помош од УНИЦЕФ.

- Министерството за труд и социјална политика, како носител на Националната стратегија за Ромите во Република Македонија и координатор на интересорската работна група за подготовка и имплементација на националните акциони планови за декадата на Ромите 2005-2015, во 2006 година ќе започне да ги имплементира оперативните акциони планови.

4. Тековни активности во социјалната заштита

- **Вклучување на здруженија на граѓани, на приватната иницијатива и на физички лица во социјалната заштита.** По заокружувањето на законските прописи со кои се создадени услови за вклучување на невладиниот сектор во вршењето на одредени работи од социјалната заштита во изминатиот период, во 2006 година, министерството ќе преземе соодветни активности за договарање на партнерски однос во реализирањето на конкретни функции помеѓу соодветни здруже-

нија на граѓани и министерството. Бројот на договорените партнерства ќе биде во зависност од расположивите буџетски средства, додека изборот на здруженијата на кои ќе им биде доверена социјалната функција, ќе биде на конкурс со што ќе се обезбеди транспарентност. Исто така, по заокружувањето на законската регулатива (донесен е Правилник за нормативите и стандардите за основање и започнување со работа на установите за социјална заштита за старите лица), ќе се преземат чекори за пререгистрација на одделни правни субјекти кои згрижуваат стари лица надвор од системот на социјална заштита. Ќе се настојува партнерски однос за одредени работи од социјалната заштита да се изгради и со физички лица кои ги исполнуваат пропишаните законски услови.

- Во почетокот на 2006 година министерството ќе направи измени и дополнување на **Законот за семејството** со цел примената на одделни одредби од овој закон да бидат усогласени со потребите на практиката.

- **Помош на внатрешно раселените семејства и на семејствата на бегалците од други држави.** Покрај редовната грижа за внатрешно раселените лица, активностите на министерството ќе бидат насочени на програми со кои ќе се стимулира враќањето на овие лица во местото на живеење, додека за бегалците од другите држави со признат статус на бегалец, ова министерство во соработка со Меѓуминистерското координативно тело ќе преземе мерки за олеснување на процесот на интеграција за овие лица.

- **Инспекциски надзор во социјалната заштита.** Во согласност со Заклчокот на Владата на Република Македонија за воспоставување на инспекциски надзор и создавањето на законски услови за отпочнување со работа на Сектор за инспекциски надзор во социјалната заштита, во 2006 година се очекува негово активно вклучување во надзорот над применувањето и спроведувањето на законските прописи со кои се уредени работите од социјалната заштита, надзор над остварување на правата и исполнувањето на обврските на корисниците на правата, исполнување на условите за вршење на социјалната заштита и друго предвидено со законот. Од работата во инспекцискиот надзор се очекуваат позитивни резултати особено во примената на законот во делот на паричните помошти.

- Министерството за труд и социјална политика, како редовна обврска ќе продолжи да се грижи за навремена исплата на социјалните помошти согласно законските прописи.

Средствата за заштита на социјално загрозеното население кои во Буџетот на Република Македонија за 2006 година се утврдени во износ од 2 657 000 000 денари, на потпрограмата:

41- Надоместоци по основ на права од социјална заштита, на ставката **471-Социјални надоместоци**, ќе бидат распоредени за;

а) Постојана парична помош - се исплаќа на лицата кои се неспособни за работа и неможат да остварат средства за egzистенција согласно други прописи. Во 2006 година се очекува бројот на овие корисници да изнесува 4 900 семејства, за што ќе бидат потребни 175 000 000 денари;

б) Социјална помош - се исплаќа на домаќинства во кои одделни членови се способни за работа, но се материјално необезбедени.

Врз основа на одредбите во Одлуката за условите, критериумите, висината, начинот и постапката за утврдување и остварување на правото на социјална парична помош во 2006 година се очекува да бидат опфатени околу 67 000 домаќинства. За исплатата на социјалната помош ќе бидат реализирани 1.670.000.000 денари;

в) Паричен надоместок за помош и нега - се исплаќа на лица кои не можат да ги вршат основните животни потреби без помош од друго лице (лицето е неподвижно, потполно слепо, заболено од дистрофија

или сродни мускулни или нервно мускулни заболувања, церебрална и детска парализа) како и на лица со тешки и најтешки пречки во психичкиот развој над 26 годишна возраст. За одделни категории на граѓани воведен е имотен цензус како услов за стекнување со ова право и се очекува истото да го стекнат просечно околу 21 000 на корисници. Потребните средства за задоволување на правото ќе изнесуваат 750.000.000 денари;

г) Парична помош на лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа - со правото можат да се стекнат лицата со стекнат статус на дете без родители и родителска грижа, доколку по полнолетството се без средства за egzистенција, односно се на редовно школување, се до навршување на 26 годишна возраст. Од евиденцијата на овие лица во месно надлежните центри за социјална работа, се очекува нивниот број да изнесува околу 295 лица, од кои 25 се на редовно школување. За оваа намена ќе се реализираат 10 000 000 денари;

д) Право на надоместок на плата за скратено работно време поради нега на хендикепирано дете - ова право кое е утврдено со Законот за социјална заштита и со Законот за работни односи, го остварува еден од родителите на хендикепираното дете, доколку родителите се во работен однос. За задоволување на ова право во текот на 2006 година ќе се реализираат 3.500.000 денари;

ѓ) Право на надоместок за трошоци за сместување и надоместок за згрижување на сместеното лице во згрижувачко семејство - ќе се исплатува на семејствата кои во семејството ќе згрижат лице, корисник на социјална заштита. Ова право ќе го остварат околу 200 семејства кои ќе згрижат околу 340 лица, за што се очекува да се реализираат 24 000 000 денари;

е) Еднократна парична помош и помош во натура - ова право можат да го остварат лица или семејства кои што се нашле во положба од социјален ризик заради претрпена природна непогода, епидемија, смрт, подолго лекување или друга социјална криза, како и за повремена помош на одделни биолошки семејства кои се грижат за свои членови кои се лица со одреден степен на инвалидност. За ова право ќе се реализираат 22 500.000 денари; и

ж) Издатоци за здравствени услуги кои не се опфатени во задолжителна здравствена заштита, согласно Законот за здравствено осигурување - овие трошоци ќе се исплаќаат по даден **Наод и мислење** за оценка на специфичните потреби на лицата со пречки, издаден од страна на стручен орган. За покривање на овие издатоци ќе се реализираат 2 000 000 денари.

Распределбата на финансиските средства наменети за социјални надоместоци по видови на права и обврски е направена во согласност со расположивите средства во Буџетот на Република Македонија за 2006 година со напомена дека овие средства нема да ги задоволат потребите на лицата кои се наоѓаат во социјален ризик.

IV. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Програмата за остварување на социјалната заштита за 2006 година ќе се реализира со средства од Буџетот на Република Македонија за 2006 година и тоа преку остварување на следниве програми:

2. Вонинституционална социјална заштита за која се предвидени средства во износ од 256 333 000 денари и истите се распределени на следните потпрограми:

21 Меѓуопштински центри за социјална работа - со износ од 199 565 000 денари наменети за плати и надоместоци за вработените, трошоци за функција - стоки и услуги и за трансвери до невладини организации;

22 Прифатилишта за бездомни лица и жртви на семејно насилство - со износ од 3 500 000 денари;

Дневни центри за деца на улица, корисници на дроги и деца со пречки во развојот - со износ од 34 268 000 денари;

Во рамки на оваа програма за реконструкција на објекти и набавка на опрема обезбедени се средства во износ од **19 000 000** денари.

3. Институционална социјална заштита за која се предвидени средства во износ од 163 721 000 денари (148 010 000 денари со Буџетот и 15 611 000 денари од други извори). Истите се распределени на следните потпрограми:

31 Установи за згрижување на лица со пречки во физичкиот и психичкиот развој - во износ од **78 279 000** денари;

32 Установи за згрижување деца без родители - во износ од **34 378 000** денари;

33 Установи за згрижување на деца и младици со воспитно социјални проблеми - во износ од **24 503 000** денари и

34 Домови за стари лица - во инис од **21 000 000** денари.

4. Надоместоци и права во социјалната област - имајќи ги во вид надлежностите кои произлегуваат од законските прописи за чија реализација е задолжена социјалната заштита преку мрежата на јавни установи и Секторот за социјална заштита во Министерството за труд и социјална политика, во рамки на Програмата за остварување на социјалната заштита за 2006 година се опфатени само средствата за следните потпрограми:

41 - Надоместоци по основ на права од социјална заштита, во рамки на што се вкalkулирани средствата за: **Социјални бенефиции**, што се исплаќаат на граѓаните кои се во социјален ризик, согласно законските прописи и изнесуваат - **2 657 000 000** денари (за овие средства направена е распределба по видови на права согласно законските прописи), **20 000 000** денари, средства за оформување на **евиденцијата и документацијата** на корисниците на социјална заштита, како и **43 000 000** денари за **правото на здравствена заштита** на корисниците утврдени со закон;

42 - Надоместоци на цивилни инвалиди од војната и војничка помош за кои, правата се утврдени со посебни закони, обезбедени се средства во износ од **30 000 000** денари;

43 - Надоместоци по основ на права од детска заштита - во износ од **489 000 000** денари; (за овие средства ќе се изготви посебна програма);

45 - Заштита на бегалци и азиланти - во вкупен износ од **96 250 000** денари и тоа за социјални надоместоци за внатрешно раселените лица (91 000 000 ден.) и за функционирање на прифатниот центар за лица - баратели на азил кој е во градба (4 250 000 ден.);

47 - Поддршка за развојот на Ромите - за реализација на донесените акциони планови - **1 000 000** денари, буџетски средства и 21 700 000 денари, средства од други извори.

Во рамки на расположивите средства од Буџетот на Република Македонија за 2006 година и Програмата за остварување на социјалната заштита за 2006 година, ќе се настојува да се обезбеди редовна исплата на социјалната парична помош со која на граѓаните им се обезбедува минимум на социјална сигурност. Исто така ќе се настојува да се подобрат условите за живот и работа на згрижените корисници во институционалната и во институционалната заштита, а истовремено ќе се настојува да се прошири бројот и видот на дневните центри како посоодветни форми на згрижување. Ќе се работи на натамошно зајакнување на капацитетите на центрите за социјална работа и другите установи, преку обука на стручните кадри.

5. Оваа програма влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-191/1
26 јануари 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

166.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.01.2006 година, издаде

ЛИЦЕНЦА ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото за трговија и услуги „ФЛАМИНГО“ ДОО Скопје, за време од 6 (шест) години.

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на ул. „Крсте Мисирков“ бр. 61 во Скопје.

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 17 автомата за игри на среќа и Електронски рулет.

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 26.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 4, алинеја 1 и 2, на оваа точка Лиценцата се одзема.

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-159/1
26 јануари 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

167.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.01.2006 година, издаде

ЛИЦЕНЦА ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото за туризам, угостителство и услуги МАСТЕРБЕТ ДОО-ЕЛ Скопје, за време од 6 (шест) години.

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на ул. „Св. Климент Охридски“ бб деловен објект Пасаж во Охрид.

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 22 автомати за игри на среќа и еден електронски рулет.

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 26.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 на оваа точка се врши во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 4, алинеја 1 и 2, Лиценцата се одзема.

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-157/1
26 јануари 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

168.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.01.2006 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БРОЈ 19-3149/1 ОД 25.08.2005 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИТЕЛСТВО И УСЛУГИ МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОЃА НА УЛ. „БРАТСТВО И ЕДИНСТВО“ ББ ВО ДЕБАР**

1. Во Лиценцата под бр. 19-3149/1 од 25.08.2005 година, издадена на Друштвото за туризам, угостителство и ус-

луги МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ Скопје, за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 бројот „15“ се заменува со бројот „18“.

2. Ова изменување на лиценцата се објавува во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-177/1
26 јануари 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

169.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.01.2006 година, одобри

**ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БРОЈ 23-3925/1 ОД 08.11.2004 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО ЗА ИГРИ НА СРЕЌА, ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ “МАКТРИКС“ УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ ОХРИД ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОЃА НА УЛ. „МАКЕДОНСКИ ПРОСВЕТИТЕЛИ“ ББ ВО ОХРИД**

1. Во Лиценцата под бр. 19-3925/1 од 08.11.2004 година, издадена на Трговското друштво за игри на среќа, производство, трговија и услуги “МАКТРИКС“ увоз-извоз ДООЕЛ Охрид, за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 по зборот “среќа“ точката се брише и се додаваат зборовите: “и еден електронски рулет”.

2. Ова дополнување на лиценцата се објавува во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-178/1
26 јануари 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

170.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.01.2006 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БРОЈ 19-4786/1 ОД 22.12.2005 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА УГОСТИТЕЛСТВО, ТУРИЗАМ И УСЛУГИ „МАКОТЕН“ ДООЕЛ СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО ИГРАЧНИЦА (КАЗИНО) ШТО СЕ НАОЃА ВО ХОТЕЛСКИОТ КОМПЛЕКС „ФЛАМИНГО“ ВО ГЕВГЕЛИЈА, ГРАНИЧЕН ПРЕМИН БОГОРОДИЦА**

1. Во Лиценцата под бр. 19-4786/1 од 22.12.2005 година, издадена на Друштвото за угостителство, туризам и услуги „МАКОТЕН“ ДООЕЛ Скопје, за постојано приредување на посебни игри на среќа во играчница (казино), во точката 3 бројот „13“ треба да стои бројот „14“.

2. По точката 8 се додава нова точка 9 која гласи: „Уплатите и исплатите на добивките во играчницата ќе се врши во домашна и странска валута, со тоа што добивките се исплатуваат во странска валута само ако уплатата за учество во играта била извршена во странска валута“.

3. Точката 9 станува точка 10.

4. Ова изменување и дополнување на лиценцата се објавува во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-158/1
26 јануари 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА “МИТО ХАЦИ ВАСИЛЕВ - ЈАСМИН”

171.

Врз основа на членовите 1, 7 и 12 од Законот за републичките награди (“Службен весник на РМ” бр. 40/87, 36/89, 82/99 и 33/03), Одборот за доделување на наградата “Мито Хаџи Василев - Јасмин”, на седницата одржана на 6.12.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА “МИТО ХАЦИ ВАСИЛЕВ - ЈАСМИН” ВО 2005 ГОДИНА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ВО ОБЛАСТА НА ПУБЛИЦИСТИКАТА И НОВИНАРСТВОТО

I. Наградата “Мито Хаџи Василев - Јасмин”, во областа на публицистиката и новинарството, за 2005 година, во областа на публицистиката, им се доделува на д-р Љутфи Туркешки, за книгата “Дебар низ векови” и на Јанко Николовски, за книгата “Европски медиумски стандарди”.

II. Наградата “Мито Хаџи Василев - Јасмин”, во областа на публицистиката и новинарството, за 2005 година, во областа на новинарството, им се доделува на Стево Стаменов, за трудот “Интервјуа 2005” објавени на Македонското радио и на Бранко Горѓевски, за актуелни и за текстови за Методија Шаторов - Шарло објавени во весникот “Дневник”.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-403/2
26 јануари 2006 година
Скопје

Претседател на одборот,
Зоран Иванов, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

26.

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија”, бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004 и 113/05), Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, на седница одржана на 23 јануари 2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ НА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА КАЈ ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ

Член 1

Друштвото за управување со пензиски фондови (во понатамошниот текст: друштвото) задолжително одржува ликвидни средства во износ не помал од 10% од основачкиот капитал.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-66/3
23 јануари 2006 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
д-р **Ана Павловска Данева**, с.р.

27.

Врз основа на член 106 став (5) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004 и 113/2005 година), Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, на седница одржана на 23 јануари 2006 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОГРАНИЧУВАЊА НА ВЛОЖУВАЊАТА ВО ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ РАЗЛИЧНИ ОД ОГРАНИЧУВАЊАТА УТВРДЕНИ ВО ЧЛЕН 107 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Максималниот процент од вредноста на средствата на пензискиот фонд кои можат да се вложат во инструментите од членот 105 став (1) точки а) и в) од Законот:

- за период од 23.01.2006 година до 23.02.2006 година изнесува 100%;
- за период од 24.02.2006 година до 23.04.2006 година изнесува 80%;

Член 2

Максималниот процент од вредноста на средствата на пензискиот фонд кои можат да се вложат во инструментите од членот 105 став (1) точка д) од Законот:

- за период од 23.01.2006 година до 23.03.2006 година изнесува 100%;


Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-66/5
23 јануари 2006 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
д-р **Ана Павловска Данева**, с.р.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ НУДИ



1. База на прописи на целата важечка законска и подзаконска регулатива од 1945 година до денес (околу 9000 прописи, распоредени во 22 области и преку 64 подобласти), како и тековното издавање на службениот весник во дигитална форма.

- **За период од 12 месеци, за претплатниците на печатеното издание „Службен весник на РМ“:**

- а) **за над десет** претплатнички акаунти.....**4.880,00** денари по акаунт;
- б) **од шест до десет** претплатнички акаунти.....**6.588,00** денари по акаунт;
- в) **од еден до пет** претплатнички акаунти.....**8.540,00** денари по акаунт.

- **За период од 12 месеци, за оние кои не се претплатници на печатеното издание „Службен весник на РМ“:**

- а) **за над десет** претплатнички акаунти.....**9.760,00** денари по акаунт;
- б) **од шест до десет** претплатнички акаунти.....**10.980,00** денари по акаунт;
- в) **од еден до пет** претплатнички акаунти.....**12.200,00** денари по акаунт.

- **За период од 1 месец - 1.400,00 денари по претплатнички акаунт.**

2. CD-ROM изданија

1) **Комплет CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 година**.....**4000,00 денари**

2) **Поединечни CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 година**.....**1000,00 денари**

3. Регистарот на прописи на РМ е единствено комплетно издание во Републиката на сите прописи, со најбрзо-двоесечно тековно ажурирање и овозможува брзо и лесно пребарување по азбучен и предметен регистар на законската и подзаконската регулатива. При секое ажурирање претплатниците добиваатgratis додаток на збирка актуелни прописи.

Секој нов претплатник со основната вложка добива и **gratis** класер-кутија.

Цена.....**3.700,00 денари.**

Цените се со пресметан ДДВ.

ПОРАЧКА

Со ова неотповикливо ги порачуваме изданијата под реден број:

1. Во _____ акаунти;
2. Комплет во _____ примероци (2001 _____; 2002 _____; 2003 _____; 2004 _____ и 2005 _____ примероци);
3. Во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата и порачката ги испраќаеме по пошта.

Порачател: _____

Место: _____, ул. _____, бр. _____, тел./факс _____

Моб. _____

Потпис на порачателот

Во _____, _____ 2006 година.

(М.П.)



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефон: +389-2-3298-860.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2006 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.

ISSN 0354-1622



2006012